

NINJA[®] Foodi[®]

Мулти-шпорет
SmartLid

OL650EU

Упатство за
употреба





DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

FOODI und NINJA sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT VO КИНА

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, Les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

FOODI et NINJA sont des marques déposées de Shark Ninja Operating LLC

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. FOODI and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele Tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

FOODI og NINJA er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. He Esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI y NINJA son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN КИНА

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. stampa то в Чина

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI en NINJA zijn geregistreerd handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

ГЕДРУК ВО КИНА

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

FOODI og NINJA er registrert varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC.

tilhørende SharkNinja Operating LLC

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOODI e NINJA são marcas registradas da Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Impresso на Кина

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

FOODI ja NINJA na SharkNinja Operating LLC in rekisteröity tavaramerkki.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

FOODI och NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor
Building 3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu**

OL650EU_IB_MP_240206_MV1

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu**

БЛАГОДАРИМЕ

за купување на Ninja® Foodi® SmartLid мулти-шпорет



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО КУПУВАЊЕТО



Скенирајте QR-код користејќи мобилен уред

ЗАПИШЕТЕ ГИ ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на модел

Сериски број:

Датум на купување: (Чувајте ја сметката)

Продавница за купување:

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 230V~, 50Hz

вати: 1760 W

Волумен: 7,5L

Група на течности: 2

Работен притисок: 40 kPa

Максимален притисок (PS): 90

kPa

СОВЕТ: Моделот и сериските броеви можете да ги најдете на етикетата со QR кодот на задната страна на уредот покрај кабелот за напојување.




Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со друг отпад од домаќинството. За да спречите можна штета на животната средина или на човековото здравје од неконтролирано депонирање отпад, рециклирајте го одговорно за да промовирате одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, користете ги системите за враќање и наплата или контактирајте со продавачот каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за еколошки безбедно рециклирање.

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- 1 За да се елиминира опасноста од задушување кај малите деца, отфрлајте ги сите материјали за пакување веднаш по отпакувањето.
 - 2 Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство или знаење, ако им е даден надзор и инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои се вклучени.
 - 3 **НЕ** ставајте уред на топли површини, вклучувајќи на или во близина на гасен или електричен горелник или во загреана рерна.
 - 4 Кога го користите овој уред, обезбедете најмалку 6 инчи (15 см) простор над и од сите страни за циркулација на воздухот.
 - 5 **САМО** го подигнете капакот од рачката на предната страна на уредот. **НЕ** го кревајте капакот од страничната област бидејќи пареата ќе се ослободи.
- 
- 6 **НЕ** се обидувајте да го отворите капакот за време или по готвењето под притисок додека целиот внатрешен притисок не се ослободи преку вентилот за ослободување на притисок и уредот малку не се излади. Отворете капак веднаш за да се избегне повторен притисок во внатрешниот сад.
 - 7 Ако капакот не се отклучи за да се отвори, тоа значи дека уредот е сè уште под притисок. Секој преостанат притисок може да биде опасен. Нека единицата природно го ослободи притисокот или притиснете копче за ослободување на пареа за да ја ослободите пареата. Чувај се да се избегне контакт со пареата за да се избегнат изгореници или повреди. Кога ќе се ослободи пареа, контролната табла ќе покаже OPN LID што покажува дека капакот може да се отвори. Ако пареата не се ослободува кога вентилот за ослободување на притисок е поместен за ослободување, исклучете го уредот од сидот и дозволете уредот природно да го ослободи притисокот.
 - 8 Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. **НЕ** дозволувајте на децата да си играат или да го користат уредот. Строг надзор е потребен кога се користи во близина на деца.
 - 9 Истурената храна може да предизвика сериозни изгореници. **НЕ** дозволувајте кабелот да виси над рабовите на масите или работните површини или да го ставите уредот на или во близина на топли површини, на или во близина на гас или електричен горелник или стаклен шпорет или во загреана рерна.
 - 10 **НЕ** го користете уредот без поставен тенџере за готвење.
 - 11 **НИКОГАШ** не го поврзувајте овој уред со надворешен прекинувач на тајмер или посебен систем за далечинско управување.
 - 12 Пред да се стави отстранлив тенџере во основата на шпоретот, уверете се дека тенџерето и основата на шпоретот се чисти и суви со бришење со мека крпа.
 - 13 Кога отстранувачкиот сад за готвење е празен, **НЕ** го загревајте повеќе од 10 минути. Ова може да ја оштети површината за готвење.
 - 14 **НЕ** го користете овој уред за длабоко пржење.
 - 15 **НЕ** ги покривајте вентилите за притисок.
 - 16 **НЕ** сотирајте и не пржете со масло додека готвите под притисок.

- 17 Треба да се внимава кога се пече месо и се сотира. Држете рацете и лицето подалеку од подвижниот сад за готвење, особено кога се додаваат нови состојки, бидејќи топлото масло може да се прска.
- 18 Овој уред е само за домашна употреба. **НЕ** го користете овој уред за ништо друго освен за неговата наменета. **НЕ** се користи во возило или чамци во движење. **НЕ** користете надвор. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- 19 Наменети само за работна површина. Уверете се дека површината е рамна, чиста, и суво. **НЕ** го ставајте уредот во близина на работ на работниот плот за време на работа. **НЕ** ставајте уред на електричен шпорет.
- 20 **НЕ** го користете уредот ако има оштетување на кабелот за напојување или приклучокот. Редовно го прегледајте уредот и кабелот за напојување. Ако уредот не функционира или е оштетен на било кој начин, веднаш престанете со употреба и се јавете во службата за клиенти.
- 21 **СЕКОГАШ** се уверете дека уредот е правилно монтиран пред употреба.
- 22 Пред употреба, **СЕКОГАШ** проверете вентилот за ослободување на притисок и пловниот вентил за запушување или опструкција, и ги чистете ако е потребно. Храната како сос од јаболка, брусници, бисерен јачмен, овесна каша или други житарици, грашок, тестенини, макарони, ревен или шпагети можат да се пенат, пенат и да се распрскаат кога се готват под притисок, запушувајќи го вентилот за ослободување на притисок. Овие и слични видови на храна (како што се сушен зеленчук, грав, житарки и ориз) не треба да се готват во експрес-тенцере, освен ако не се следи рецептот®
® Фуди®.
- 23 При притисок готвење храна која се шири (како што се сушен зеленчук, грав, житарки, ориз итн.) **НЕ** полнете тенцере повеќе од половина, или како што е поинаку наведено во рецептот на Ninja® Foodi®.
- 24 **НЕ** го покривајте горниот вентилационен отвор за воздух или задниот вентилационен отвор додека капакот е затворен. Тоа ќе спречи дури и готвење и може да го оштети уредот или да предизвика прегревање.
- 25 За да се спречи ризик од експлозија и повреда, користете само силиконски прстен Foodi® SmartLid. Уверете се дека силиконскиот прстен е поставен и капакот е правилно затворен пред да се работи. **НЕ** се користи ако е искинат или оштетен. Заменете силиконски прстен пред употреба.
- 26 **НЕ** користете додатоци кои не се препорачани или продадени од SharkNinja. **НЕ** ставајте додатоци во микробранова печка, тостер, конвективна рерна или конвенционална рерна, или на керамичка плоча за готвење, електричен калем, гасен горелник или надворешна скара. Употребата на додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреди.
- 27 **СЕКОГАШ** ги следете максималните и минималните количини на течност како што е наведено во инструкциите и рецептите.
- 28 За да се избегне можно оштетување од пареа, поставете уредот подалеку од сидовите и шкафовите за време на употреба.
- 29 **НИКОГАШ** не користете БАВНО ГОТВЕЊЕ без храна и течности во подвижниот тенцере за готвење.
- 30 **НЕ** го местете уредот кога се користи. Само поместете уредот со лизгач во позиција ПРИТИСОК за да го спречите капакот од ненамерно отворање.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

- 31 Спречување на контакт со храна со елементи за загревање. **НЕ** го преполнувајте или надминувајте MAX нивото на полнење на тенџерето и кошницата или чинијата Cook & Crisp. Преполнувањето може да предизвика повреда или оштетување на имот или да влијае на безбедната употреба на апаратот.
- 32 **НЕ** ја користете оваа единица за готвење на инстант ориз.
- 33 Напонот на електричните приклучоци може да варира, влијаејќи на перформансите на вашиот производ. За да се спречи можна болест, користете сонда за да проверите дали храната е подготвена на препорачаните температури.
- 34 Ако уредот испушта црн чад, веднаш го исклучете и чекајте пушењето да престане пред да го извадите тенџерето за готвење и кошницата или чинијата.
- 35 **НЕ** допирајте топли површини. Површините на апаратот се топли за време и по работата. За да се спречат изгореници или повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли перничииња или изолирани ракавици и користете рачки и копчиња.
- 36 Екстремно претпазливост треба да се користи при движење на апарат кој содржи топло масло или други топли течности и/или ако шпоретот е под притисок. Неправилна употреба, вклучувајќи го и поместувањето на шпоретот, може да резултира со телесни повреди како сериозни изгореници. Кога се користи овој уред за да готвите под притисок, уверете се дека капакот е правилно затворен и заклучен пред употреба. Храната е под екстреман притисок за време на готвење под притисок. Непочитувањето на сите инструкции во врска со правилната употреба на производот може да резултира со ненамерен контакт со топла храна или течности под притисок, што резултира со сериозни изгореници.
- 34 Кога уредот е во функција, топлата пареа се ослободува преку издувниот отвор. Поставете единица така што вентилацијата да не е насочена кон кабелот за напојување, електричните приклучоци, шкафовите или другите апарати. Држете ги рацете и лицето на безбедно растојание од вентилацијата.
- 35 **НЕ** мешајте, расклопувајте или на друг начин го отстранувајте пловниот вентил или склопот за ослободување на притисок.
- 36 Кога се користи поставка БАВНО ГОТВЕЊЕ, **СЕКОГАШ** го држете капакот затворен.
- 37 Сериозни изгореници може да резултираат од пареа и топла храна во внатрешниот сад. **СЕКОГАШ** ги држете рацете, лицето и другите делови од телото подалеку од вентилот за ослободување на притисок пред или за време на ослободување на притисокот и кога го отворите капакот по готвење.
- 38 Тенџерето за готвење, кошницата или чинијата за готвење и крцкав стануваат екстремно топли за време на процесот на готвење. Избегнувајте топла пареа и воздух додека го вадите тенџерето за готвење и кошницата или чинијата од уредот, и **СЕКОГАШ** ги ставајте на површина отпорна на топлина по отстранувањето. **НЕ** допирајте додатоци за време или веднаш по готвење.
- 39 Отстранлив сад за готвење може да биде исклучително тежок кога е полн со состојки. Треба да се внимава кога се крева тенџере од основата на шпоретот.
- 40 **НЕ** допирајте додатоци, вклучувајќи ја сондата (ако е вклучена во моделот), за време или веднаш по готвење, бидејќи тие стануваат екстремно топли за време на процесот на готвење. За да се спречат изгореници или телесни повреди, **СЕКОГАШ** внимавајте кога се поврзувате со производот. Користете прибор за долги раце и заштитни топли перничииња или изолирани ракавици за рерна.
- 41 Чистењето и одржувањето на корисникот не треба да го прават децата.
- 42 Дозволете на единицата да се олади пред чистење, демонтирање, ставање или вадење на делови и складирање.
- 43 За да го исклучите, исклучете уредот, а потоа го исклучете од приклучокот кога не се користи и пред чистење.
- 44 **НЕ** чистете со метални перничииња за чистење. Парчињата можат да ја откришат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од струен удар.

- 45 Молиме погледнете во делот за чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.
- 46 **НИКОГАШ** не ставајте основата на шпоретот во машина за миене судови или потопете во вода или било која друга течност.



Укажува на читање и преглед на инструкциите за да се разбере работата и употребата на производот.



Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна штета на имот ако предупредувањето вклучено во овој симбол се игнорира.



Внимавајте да избегнете контакт со топла површина. Секогаш користете заштита за раце за да избегнете изгореници..




Само за внатрешна и домашна употреба.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ


ДЕЛОВИ И ДОДАТОЦИ

Вклучени додатоци

2-слојна реверзибилна полица



Кошница за готвење




Одвојлив дифузор




Отстранлив
сад за готвење
7,5L



Повеќенаменски
калај




SmartLid
лизгач




Капак на
шпоретот

Рачка на капакот

Контролен панел



База за
шпорет



Капак на
единицата


Капа против
затнување

Елемент за
греење



Метални
иглички

NOTE: Only a silicone ring specific to SmartLid Multi-cookers can be used in this product. Other multi-cooker silicone rings or competitor rings cannot be used.





Силиконски
прстен

Отвор за излез
на воздух

Ослободување од притисок
Вентил
Отвор и заптивка


Капак на
шпоретот

Колектор на
кондензација



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА НА ДОДАТОЦИ

COOK & CRISP КОШНИЦА



- A** За да го отстраните дифузерт за чистење, извлекете 2 перки на дифузорот од жлебот на корпата, а потоа цврсто повлечете го дифузорот надолу.

ЗАБЕЛЕШКА: Дифузерт помага при протокот на воздух и секогаш треба да се инсталира на корпата пред употреба.


- Б** За да ја склопите корпата за готвење и свежа, поставете ја корпата на врвот на дифузорот и цврсто притиснете надолу.

РЕВЕРЗИБИЛНА РЕШЕТКА со 2 НИВОА

Виша позиција

Долна позиција

Пилешко на скара, стек, риба и друго. Парea зеленчук.



**Поставување на 2
нивоа**


Зголемете го капацитетот за готвење со готвење на двете нивоа.

- A** Со реверзибилната решетка во долната положба, (прикажано погоре) ставете ја во садот за готвење. Потоа ставете ги состојките на долниот слој.
- Б** Ако ви треба дополнителен слој, додајте ја горната решетка со лизгање преку рачките на долната решетка како што е прикажано погоре. Останатите состојки ставете ги на горниот слој.

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЗАЧОТ SMARTLID

Лизгачот ви овозможува да се префрлате помеѓу режимите за готвење и го известува капакот која функција ја користите.

- Притисок
- Комбиниран режим на парea
- Фритеза на топол воздух / готвач



КАКО ДА СЕ ОТВОРИ И ЗАТВОРИ КАПАКОТ

Користете ја рачката што се наоѓа над лизгачот за постојано да го отворите и затворите капакот. Може да го отворите и затворите капакот кога лизгачот е во режим COMBI-STEAM и позиција CPJ/ШПОРТ НА ВОЗДУХ. Кога лизгачот е во позиција PRESSURE, капакот не може да се отвори. Ако нема притисок во уредот, поместете го лизгачот во режим COMBI-STEAM или AIR FRY/COOKER за да го отворите капакот.

ЗАБЕЛЕШКА: Капакот нема да се отклучи додека уредот целосно не се намали притисокот. Паметниот лизгач нема да се лизне надесно додека уредот целосно не се намали притисокот. Единицата ќе прикаже „OPN LID“ кога единицата ќе го намали притисокот



Подигнете го капакот САМО од рачката на предната страна на уредот. НЕ кревајте го капакот од страничната област бидејќи ќе се ослободи врела парea.

КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ

PRESSURE: Гответе ја храната брзо додека ја одржувате нежноста.

STEAM MEALS: Создадете целосни оброци со притискање на копче.

STEAM AIR FRY: Крцкав зеленчук и протеини со малку или без масло.

STEAM BAKE: Печете меки колачи и слатки.

AIR FRY: И дава на храната крцкавост и крцкање со малку или без масло.

GRILL: Користете висока температура за да ја карамелизирате и заруменувате храната.

BAKE: Користете го уредот како рерна за печени јадења и многу повеќе.

DEHYDRATE: Дехидрирајте го месото, овошјето и зеленчукот за здрави закуски.

SEAR/SAUTÉ: Употребете го уредот како шпорет за печење месо, пржење зеленчук, сосови за крчкање и друго.

STEAM: Нежно гответе деликатна храна на висока температура.

SLOW COOK: Гответе ја храната на пониска температура подолг временски период.

YOGURT: Пастеризирано и ферментирано млеко за кремав домашен јогурт.

KEEP WARM: Кога користите пареа, бавно готвење и притисок, единицата ќе се префрли на ЧУВАЊЕ ТОПЛО на крајот од циклусот. Притиснете го копчето KEEP WARM откако функцијата ќе почне да ја оневозможува оваа автоматска транзиција.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако работи 1 час или помалку, часовникот ќе одбројува по минути и секунди. Ако работи повеќе од 1 час, часовникот ќе одбројува само по минути. Оваа функција ќе истече по 12 часа.

КОПЧИЊА ЗА РАБОТА

SMARTLID SLIDER: Како што го поместувате лизгачот, достапните функции за секој режим ќе светат.

DIAL: Откако ќе изберете режим, користете го бирачот за да се движите низ достапните функции додека не се означи саканата функција.

LEFT ARROWS: Притиснете ги за да изберете температура за готвење. Користете ги и левите стрелки за да го поставите внатрешниот исход кога користите копчиња PRESET и MANUAL.


RIGHT ARROWS: Притиснете ги за да изберете време за готвење. Користете ги овие стрелки за да ја поставите храната

START/STOP button: Притиснете за да започнете со готвење. Со притискање на копчето додека уредот се готви ќе ја прекине тековната функција за готвење.

(POWER): Копчето за вклучување го исклучува уредот и ги запира сите режими на готвење.

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА


- А** Отстранете го и фрлете го материјалот за пакување, налепниците и лентата од уредот.
- Б** Обрнете особено внимание на оперативните упатства, предупредувањата и важните заштитни мерки за да избегнете каква било повреда или материјална штета.
- В** Измијте го силиконскиот прстен, отстранливиот сад за готвење, плехот за повеќе намени, корпата за готвење и остра, реверзибилната решетка и колекторот за кондензација во топла вода со сапуница, а потоа исплакнете и исушете темелно. НИКОГАШ не чистете ја основата на шпоретот, дигиталната сонда за готвење или капачето на сондата (ако е вклучено) во машината за миене садови.
- Г** Силиконскиот прстен е реверзибилен и може да се вметне во која било насока. Вметнете го силиконскиот прстен околу надворешниот раб на решетката со силиконски прстен на долната страна на капакот. Уверете се дека е целосно вметнат и лежи рамно под силиконскиот прстенест држач.
- Д** Користете прибор со долги раце и заштитни подлоги или изолирани ракавици од рерната кога ја отстранувате храната..



ИНСТАЛИРАЊЕ НА КОЛЕКТОРОТ ЗА КОНДЕНЗАЦИЈА

За да го инсталирате колекторот за кондензација, повлечете го во отворот на основата на шпоретот. Извлечете го надвор за да го извадите за миене раце по секоја употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: По варењето погрижете се да го испразните вишокот вода собрана во колекторот за кондензација.



ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ИНСТАЛИРАЊЕ НА КАПАЧЕТО ПРОТИВ ЗАТНУВАЊЕ

Капачето против затнување го штити внатрешниот вентил на капакот под притисок од затнување и ги штити корисниците од потенцијални прскања со храна. По секоја употреба треба да се чисти со четка за чистење.

За да го отстраните, држете го капачето против затнување помеѓу палецот и свитканиот показалец, а потоа завртете го зглобот во насока на стрелките на часовникот. За повторно да го инсталирате, поставете го на место и притиснете надолу. Проверете дали капачето против затнување е во правилна положба пред да го користите уредот.




ЗАБЕЛЕШКА: Пред секоја употреба, проверете дали силиконскиот прстен е добро наместен во силиконскиот прстен и капачето против затнување е правилно поставено на вентилот за ослободување притисок.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ ПОД ПРИТИСОК


ТЕСТ НА ВОДА: ПОЧНУВАЊЕ СО ГОТВЕЊЕ НА ПРИТИСОК

Се препорачува корисниците кои првпат ќе го направат тестот за вода за да се запознаат со готвењето под притисок.

- A** Ставете го тенџерето во основата на шпоретот и додадете 750 ml вода на собна температура во тенџерето..



- B** Затворете го капакот и поместете го лизгачот во положбата PRESSURE.



- B** Проверете дали вентилот за ослободување притисок е во положбата SEAL.




SEAL
за функции на притисок



VENT
за сите други
функции и сите
други позиции на
лизгачот

ЗАБЕЛЕШКА: вентилот ќе се олабави кога целосно ќе се инсталира. Не присилувајте го вентилот преку гребенот.

- Г** Единицата стандардно ќе има висок (Здраво) притисок. Користете ја десна стрелка надолу за да го прилагодите времето на 2 минути. Притиснете START/STOP за да започнете.



- Д** Овој дисплеј ќе прикаже „PrE“ и лента за напредок што покажува дека единицата прави притисок. Кога уредот е целосно под притисок, тајмерот ќе почне да одбројува.



ЗАБЕЛЕШКА: Времето до притисок ќе се разликува врз основа на количината и температурата на состојките, заедно со избраното ниво на притисок.

- Е** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „End“ пред автоматски брзо да ја ослободи пареата под притисок. Ќе се огласи предупредувачки свонче, што ќе укаже дека вентилот за ослободување притисок ќе се отвори. Кога ќе се отвори вентилот за ослободување на притисокот, пареата ќе излезе од него. Штом уредот ќе прочита „OPN Lid“, поместете го лизгачот надесно за да го отклучите капакот. Потоа отворете го капакот.

ЗАБЕЛЕШКА: Уредот ќе се префрли на режимот KEEP WARM и грејниот елемент ќе остане вклучен.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕЊЕ ПОД ПРИТИСОК - ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРИРОДНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПРИТИСОК VS. БРЗО

**ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПРИТИСОК
NATURAL:** Кога ќе заврши готвењето под притисок, пареата природно ќе се ослободи од уредот додека се лади. Ова може да потрае до 20 минути или повеќе, во зависност од количината на течност и храна во тенџерето. За тоа време, уредот ќе се префрли на режимот Keep Warm. Притиснете го копчето KEEP WARM ако сакате да го исклучите режимот Keep Warm. Кога ќе заврши природното ослободување на притисокот, уредот ќе прикаже „OPN Lid“.

QUICK: Користете го CAMO ако тоа го бара вашиот рецепт. Кога готвењето под притисок е завршено и светлото KEEP WARM е вклучено, свртете го вентилот за ослободување на притисокот во положба VENT за веднаш да го ослободите притисокот низ вентилот.

Дури и по природно ослободување на притисокот или користење на вентилот за ослободување на притисокот, малку пареа ќе остане во уредот и ќе избега кога ќе се отвори капакот.



ЗАБЕЛЕШКА: За поголеми товари храна за кои е потребна поголема депресуризација, можете да го ослободите притисокот со поместување на вентилот во положбата VENT.

ПРИТИСКУВАЊЕ


Како што се зголемува притисокот во единицата, на екранот на контролната табла ќе се прикажат „PrE“ и ленти за напредок. Времето на притисок варира врз основа на количината и температурата на состојките, како и течноста во тенџерето. За безбедност, капакот ќе се заклучи додека единицата се притиска и нема да се отклучи додека не се ослободи притисокот. Штом уредот ќе достигне полн притисок, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ПРИТИСОК

За да го вклучите уредот, приклучете го кабелот за напојување во сиден штекер, а потоа притиснете го копчето .

Притисок


- A** Во тенџерето ставете состојки и најмалку 250 ml течност, како и секој неопходен додаток. НЕ полнете го тенџерето покрај линијата МАКСИЛНА ПРИТИСОК.




ЗАБЕЛЕШКА:
Единицата нема да врши притисок ако нема доволно течност.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога готвите ориз, грав или други состојки кои се шират, НЕ полнете го тенџерето повеќе од половина.

- B** Затворете го капакот, а потоа свртете го вентилот за ослободување притисок во положбата SEAL.



- B** Поместете го лизгачот на ПРИТИСОК. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете Hi или LO.



- G** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење во минутни чекори до 1 час, а потоа со чекори од 5 минути од 1 час до 4 часа.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако работи 1 час или помалку, часовникот ќе одбројува по минути и секунди. Ако работи повеќе од 1 час, часовникот ќе одбројува само по минути.

- Д** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење. Единицата ќе започне да гради притисок. На екранот ќе се прикаже „PrE“ и лента за напредок. Тајмерот ќе почне да одбројува кога уредот е целосно под притисок.



ЗАБЕЛЕШКА: Времето до притисок варира во зависност од избраниот притисок, моментални температури на садот за готвење и температура/количество на состојките.

- Е** When cook time reaches zero, turn the pressure release valve to VENT position.



ЗАБЕЛЕШКА: По завршувањето на готвењето, можете да притиснете KEEP WARM за да го исклучите режимот KEEP WARM. Или притиснете го копчето СТАРТ/СТОП.

- Ж** Кога уредот ќе прикаже „OPN Lid“, се намалил притисокот и можете да го поместите лизгачот надесно за да го отворите капакот.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ COMBI-STEAM MODE

За да го вклучите уредот, приклучете го кабелот за напојување во сиден штекер, а потоа притиснете го копчето .

ЗАБЕЛЕШКА: Позицијата на вентилот за ослободување притисок не е важна. Може да биде во позиција SEAL или VENT.


Оброци на пареа

- A** Користејќи го повеќенаменскиот плех Ninja®, додајте состојки според рецептот. Ставете плех на реверзибилната решетка (како што е прикажано во долната положба). Погрижете се да има течност во тенџерето за да создаде пареа, а потоа ставете решетката и плехот во тенџерето. Затворете го капакот.



ЗАБЕЛЕШКА: За дополнителен капацитет, користете го горниот слој. Видете на страница 65 за склопување на реверзибилна решетка со 2 нивоа.

- B** Поместете го лизгачот во режим COMBI-STEAM. Изборот на функцијата ќе биде стандардно на ОБРОЦИ ПАРЕНИ. Ќе се прикажат стандардните поставки за температура и време. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура помеѓу 5°C чекори помеѓу 150°C и 240°C.




- B** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето на готвење во минутни чекори до 1 час.
- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Д** На екранот ќе се прикаже „PrE“ и лента за напредување што покажува дека единицата создава пареа. Времето на пареа зависи од количината на состојки во тенџерето.



- Е** Кога уредот ќе го достигне соодветното ниво на пареа, екранот ќе ја прикаже поставената температура и тајмерот ќе почне да одбројува.


- Ж** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикажува „End“ 5 минути.



ЗАБЕЛЕШКА: Ако вашата храна бара повеќе време, користете ги стрелките нагоре десно од екранот за да додадете дополнително време. Уредот ќе го прескочне претходното загревање.

Пареа пржење на топол воздух

- A** Користејќи ја корпата Cook & Crisp или реверзибилната решетка, ставете ги состојките според рецептот и ставете ги во тенџерето. Погрижете се да има течност во тенџерето за да се создаде пареа. Затворете го капакот.
- B** Преместете го лизгачот во режим COMBI-STEAM, а потоа користете го тркалцето за да изберете STEAM AIR FRY. Ќе се прикажат стандардните поставки за температура и време. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура во чекори од 5°C помеѓу 150°C и 240°C.




- A** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето на готвење во минутни чекори до 1 час.
- B** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- B** На екранот ќе се прикажат „PrE“ и ленти за напредок што укажуваат на тоа дека уредот создава пареа. Времето на пареа зависи од количината на состојки во тенџерето.



Е Кога уредот ќе го достигне соодветното ниво на пареа, екранот ќе ја прикаже поставената температура и тајмерот ќе почне да одбројува.


Ж Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикажува „End“ 5 минути.




ЗАБЕЛЕШКА: Ако вашата храна бара повеќе време, користете ги стрелките нагоре десно од екранот за да додадете дополнително време. Уредот ќе го прескокне претходното загревање.

Steam Bake

А Користејќи го повеќенаменскиот плех Ninja®, додајте состојки според рецептот. Ставете плех на реверзибилната решетка (како што е прикажано во долната положба). Погрижете се да има течност во тенџерето за да создаде пареа, а потоа ставете решетката и плехот во тенџерето. Затворете го капакот.



Б Поместете го лизгачот во режимот COMBI-STEAM, а потоа користете го тркалцето за да изберете ПЕЧЕЊЕ на ПАРЕ. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура во чекори од 5°C помеѓу 105°C и 210°C.



В Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето на готвење во чекори од минута до 1 час 15 минути.

Г Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.

Д На екранот ќе се прикаже „PrE“ и лента за напредок што покажува дека единицата создава пареа. Времето на пареа е 20 минути.



Е Кога ќе заврши претходното загревање, екранот ќе ја прикаже поставената температура и тајмерот ќе почне да одбројува.

Ж Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и ќе прикажува „End“ 5 минути.



ЗАБЕЛЕШКА: Доколку вашата храна бара повеќе време, користете ја стрелката нагоре десно од екранот за да додадете дополнително време. Уредот ќе го прескокне претходното загревање.


КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИ НА ВОЗДУШНО ПРЖЕЊЕ / ГОТВАЧ

За да го вклучите уредот, приклучете го кабелот за напојување во сиден штекер, а потоа притиснете го копчето .


ЗАБЕЛЕШКА: Отворањето на капакот кога користите Air Fry, Bake, Grill или Prove ќе го паузира времето за готвење. Затворете го капакот за да продолжите.

Пржење на топол воздух


- 1 Ставете ја или кошницата за готвење и свежа или реверзибилна решетка во тенџерето. Кошницата треба да има прикачен дифузер.



- 2 Додадете состојки во корпата за готвење и свежа или реверзибилна решетка. Затвори капакот



- 3 Поместете го лизгачот во AIR FRY/COOKER, а потоа користете го тркалцето за да изберете AIR FRY. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура во чекори од 5°C помеѓу 150°C и 210°C.




- Г Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење во минути до 1 час.

- Д Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.

- Е За време на готвењето, можете да го отворите капакот и да ја подигнете корпата за да ги протресете или да ги фрлите состојките за рамномерно зарумени, доколку е потребно. Кога ќе завршите, спуштете ја корпата назад во тенџерето и затворете го капакот. Готвењето автоматски ќе продолжи откако ќе се затвори капакот.

ЗАБЕЛЕШКА: За најдобри резултати, се препорачува периодично да се тресат состојките за време на пржењето на воздух. Можете да го отворите капакот и да ја подигнете корпата за да ги протресете или да ги фрлите состојките за рамномерно зарумени. Кога ќе завршите, спуштете ја корпата назад во тенџерето и цврсто затворете го капакот. Готвењето автоматски ќе продолжи откако ќе се затвори капакот.




- 7 Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и „End“ ќе трепка 3 пати на екранот




Скара


- A** Поставете ја реверзибилната решетка во тенџерето во повисока положба на скара или следете ги упатствата во вашиот рецепт.



- B** Ставете ги состојките на решетката, а потоа затворете го капакот.



- B** Поместете го лизгачот во AIR FRY/COOKER, а потоа користете го тркалцето за да изберете GRILL.




ЗАБЕЛЕШКА: Нема достапно или неопходно прилагодување на температурата кога се користи функцијата Grill.

- Г** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење во минутни чекори до 30 минути.


- Д** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.

- Е** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе трепка „Крај“ ќе трепка 3 пати на екранот.



Печење


- A** Ставете ги сите додатоци и состојки во тенџерето. Затворете го капакот.
- B** Поместете го лизгачот во AIR FRY/COOKER, а потоа користете го тркалцето за да изберете BAKE. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура во чекори од 5°C помеѓу 120°C и 210°C.




- B** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето на готвење во минутни чекори до 1 час, а потоа со чекори од 5 минути од 1 час до 4 часа.
- Г** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Д** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и „End“ ќе трепка 3 пати на екранот.

Дехидрира

- 1** Поставете ја реверзибилната решетка во тенџерето во долната положба, а потоа ставете слој од состојки на решетката.




- 2** Држете го горниот слој за неговите рачки, поставете го надолу над реверзибилната решетка во положбата прикажана подолу. Потоа ставете слој од состојките на горниот слој и затворете го капакот.




ЗАБЕЛЕШКА: За 5 нивоа на капацитет, користете го држачот за дехидратација (одделно се продава) директно во садот за готвење.

- 3** Поместете го лизгачот во AIR FRY/COOKER, а потоа користете го тркалцето за да изберете DEHYDRATE. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете температура во чекори од 5°C помеѓу 40°C и 90°C.




- Г** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење во чекори од 15 минути од 1 час до 12 часа.
- Д** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Е** Кога времето за готвење ќе достигне нула, уредот ќе сигнализира и „End“ ќе трепка 3 пати на екранот.



Sear/Sauté (Пропржете/Пржете)

- А** Додадете состојки во тенџерето.
- Б** Поместете го лизгачот во AIR FRY/COOKER или отворете го капакот, а потоа користете го тркалцето за да изберете SEAR/SAUTÉ. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете „LO 1“, „2“, „3“, „4“ ИЛИ „HI 5.“



ЗАБЕЛЕШКА: Нема достапно прилагодување на времето кога се користи функцијата Sear/Sauté.

- В** Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.
- Г** Притиснете START/STOP за да ја исклучите функцијата SEAR/SAUTÉ. За да се префрлите на друга функција за готвење, притиснете START/STOP за да ја завршите функцијата за готвење, потоа користете го лизгачот и бирајте за да ја изберете саканата функција.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција можете да ја користите со отворен капак или со затворен капак.


ЗАБЕЛЕШКА: СЕКОГАШ користете нелепливи садови во садот за готвење. НЕ користете метален прибор бидејќи ќе ја изгребат нелепливата обвивка на тенџерето.

ЗАБЕЛЕШКА: SEAR/SAUTÉ автоматски ќе се исклучи по 1 час за „4“ и „Hi 5“ и 4 часа за „Lo 1“, „2“ и „3.“


КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ПРЖЕЊЕ / ШПОРЕТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

Steam (Пареа)

- 1 Додадете 250 ml течност (или количина одредена по рецепт) во тенцерето, а потоа ставете ја реверзибилната решетка или кошницата за готвење и крчкање со состојки во тенцерето.



- 2 Поместете го лизгачот во AIR FRY/COOKER, а потоа користете го тркалцето за да изберете STEAM.



- В Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето за готвење во чекори од 5 минути до 30 минути.
- Г Притиснете START/STOP за да започнете со готвење.

ЗАБЕЛЕШКА: Нема прилагодување на температурата кога се користи функцијата STEAM.

5 Уредот ќе почне да се загрева за да ја доведе течноста до вриење. На екранот ќе се прикаже „PrE“. Анимацијата за предзагревање ќе се прикажува додека единицата не достигне температура, а потоа на екранот ќе се прикаже тајмерот што одбројува.



- 6 When the cook time reaches zero, the unit will beep and "End" will flash 3 times on the display.

Slow Cook

- A Add ingredients to the pot. **DO NOT** fill the pot past the MAX line.
- Б Move slider to AIR FRY/COOKER, then use the dial to select SLOW COOK. The default temperature setting will display. Use the up and down arrows to the left of the display to select "Hi", "LO" or "bUFFEt."

- В Use the up and down arrows to the right of the display to adjust the cook time in 15-minute increments up to 12 hours.
- Г Press START/STOP to begin cooking.

NOTE: The Slow Cook bUFFEt time setting may be adjusted between 2 and 12 hours; the SLOW COOK HI time setting may be adjusted between 4 and 12 hours.

- 5 When cook time reaches zero, the unit will beep, automatically switch to KEEP WARM and begin counting up.


NOTE: After cooking is complete, you may press KEEP WARM to turn the KEEP WARM mode off.

Јогурт

- А** Додадете ја саканата количина млеко во тенџерето.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако претпочитате пастеризирање, ладење и додавање култури кои не го користат уредот, прескокнете ги чекорите 1-9. Наместо тоа, притиснете TEMP, изберете „FEr“, притиснете TIME, изберете го саканото време на инкубација, а потоа притиснете START/STOP за да започнете.

- Б** Затворете го капакот.
- В** Преместете го лизгачот во AIR FRY/COOKER, потоа користете го тркалцето за да изберете ЈОГУРТ. Ќе се прикаже стандардната поставка за температура. Користете ги стрелките нагоре и надолу лево од екранот за да изберете „YGT“ или „FEr.“



- Г** Користете ги стрелките нагоре и надолу десно од екранот за да го прилагодите времето на инкубација во чекори од 30 минути помеѓу 6 и 12 часа.

ЗАБЕЛЕШКА: Изборот на подолго време ќе доведе до потенок јогурт со погуста конзистентност. Искористете 12 часа за да постигнете јогурт во грчки стил.

- Д** Притиснете START/STOP за да започнете со пастеризација..
- Е** Единицата Е ќе прикаже „зоврие“ додека се пастеризира. Кога ќе се достигне температурата на пастеризација, уредот ќе сигнализира и ќе прикаже „COOL“.



- Ж** Откако млекото ќе се олади, единицата ќе ги прикаже ADD и STIR последователно и времето на инкубација.



- З** Отворете го капакот и обезмастете го врвот од млекото.

- И** Додадете култури на јогурт во млекото и измешајте да се соединат. Затворете го капакот и притиснете START/STOP за да започнете со процесот на инкубација.


- К** На екранот ќе се прикаже „FEr“ и почне да одбројува. Кога ќе завр времето на инкубација, уредот ќе сигнализира и END ќе трепка 3 п на екранот. Уредот ќе звучи секо минута до 4 часа или додека не с исклучи.



- Л** Оладете го јогуртот до 12 часа пред сервирање.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Чистење: Машина за миење садови или рачно миење




Уредот треба да се чисти темелно после секоја употреба.

- А Исклучете го уредот од сидниот штекер пред да го чистите.
- Б За чистење на основата на шпоретот и контролната табла, избришете ги со влажна крпа.
- В Сад за готвење, повеќеенаменски плех, силиконски прстен, реверзибилна решетка, Cook & Crisp Basket и отстранлив дифузер може да се мијат во машина за миење садови.

ЗАБЕЛЕШКА: НИКОГАШ не ставајте ја основата на шпоретот во машина за миење садови или потопувајте ја во вода или која било друга течност.

- Г Вентилот за ослободување притисок и капачето против затнување, може да се мијат со вода и сапун за садови.
- Д Ако остатоците од храна се заглавени на садот за готвење, реверзибилната решетка или корпата за готвење и свежа, наполнете го тенџерето со вода и оставете да се впије пред да го исчистите. НЕ користете перничња за чистење. Ако е потребно чистење, користете неабразивно средство за чистење или течен сапун за садови со најлонска подлога или четка.
- Е Сите делови се сушат на воздух после секоја употреба.

Removing & Reinstalling the Silicone Ring



За да го извадите силиконскиот прстен, нежно повлечете го нанадвор, дел по дел, од држачот за силиконски прстени.

Прстенот може да се монтира со двете страни свртени нагоре. За повторно инсталирање, внимателно вметнете го силиконскиот прстен под решетката. Започнете со еден дел и работете и во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот додека не го обработите последниот дел од силиконскиот прстен под решетката. Последниот дел од силиконскиот прстен најлесно се монтира кога е помеѓу две од металните иглички (видете ја сликата погоре). По употреба, отстранете ги остатоците од храна од силиконскиот прстен и капачето против затнување.

Чувајте го силиконскиот прстен чист за да избегнете мирис. Ако го миете во топла вода со сапуница или во машина за миење садови може да се отстрани мирисот. Но, нормално е да го апсорбира мирисот на одредени кисели намирници. Се препорачува да имате повеќе од еден силиконски прстен при рака. Можете да купите дополнителни силиконски прстени на ninjakitchen.eu.

НИКОГАШ не извлекувајте го силиконскиот прстен со прекумерна сила, бидејќи тоа може да ги деформира него и решетката и да влијае на функцијата за запечатување под притисок. Силиконски прстен со пукнатини, исеченици или други оштетувања треба веднаш да се замени.


ЗАБЕЛЕШКА: Силиконскиот прстен мора да се замени со оној што е специфичен за повеќешпорет на Foodi® SmartLid.

ЧИСТЕЊЕ НА КАПАКОТ


Препорачуваме да ја проверите внатрешноста на капакот и грејните елементи пред готвењето со „функции за влажно готвење“, кои вклучуваат бавно готвење, пареа, пржење/пржење, притисок и сите режими COMBI-STEAM. Ако видете остатоци од храна или насобрани масло, препорачуваме да го чистите уредот со пареа (видете ги упатствата подолу), а потоа избришете ја внатрешноста на капакот.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ ПАРЕНИ:

A Наполнете го тенџерето со 750 ml вода.




B Поместете го лизгачот на SmartLid во воздух за пржење/шпорет.



B Изберете STEAM и поставете го времето на 30 минути. Притиснете СТАРТ/СТОП.

Г Кога времето ќе достигне нула и уредот се олади, користете влажна крпа или сунѓер за да ја избришете внатрешноста на капакот и грејните елементи. **ВНИМАНИЕ:** Кога ја чистите внатрешноста на капакот, не допирајте го вентилаторот.



5 Повторете ги чекорите 3 и 4 по потреба и исчистете ги по потреба.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако единицата не се отвори по завршувањето на циклусот, единицата стандардно ќе биде KEEP WARM и грејниот елемент ќе продолжи да работи.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Зошто на мојата единица ми треба толку долго време за да дојде до притисок? Колку време е потребно за да се дојде до притисок?

- Времето на готвење може да варира во зависност од избраната температура, моменталната температура на тенџерето и температурата или количината на состојките.
- Проверете дали силиконскиот прстен е целосно поставен и на рамно со капакот. Ако е правилно инсталиран, треба да можете лесно да го влечете прстенот за да го завртите.
- Проверете дали капакот под притисок е целосно заклучен и вентилот за ослободување на притисокот е во позиција SEAL при готвење под притисок.
- Единицата нема да врши притисок ако нема доволно течност.

Зошто времето се одбројува толку бавно?

- Можеби сте поставиле часови, а не минути. Кога се поставува времето, екранот ќе покаже HH:MM и времето ќе се зголемува/намалува во минути чекор.

Како да знам кога уредот има притисок?

- На екранот ќе се прикаже лентата за напредок која ја вчитува анимацијата на зградата за да покаже дека единицата гради притисок.

"PRE" и подвижните светла се прикажани на екранот кога се користи функцијата за притисок или пареа или било која функција на Combi-Steam режим.

- Ова укажува на тоа дека единицата гради притисок или претходно загревање кога се користи пареа или притисок. Кога уредот ќе заврши со градењето на притисок, вашето време за готвење ќе почне да одбројува.

Има многу пареа која доаѓа од мојата единица кога се користи функцијата Steam.

- Нормално е пареата да се ослободи преку вентилот за ослободување на притисок за време на готвење.

Зошто не можам да го отворам капакот по притисок?

- Како безбедносна функција, капакот нема да се отклучи додека уредот не биде целосно под притисок. Завртете го вентилот за ослободување на притисокот во позиција VENT за брзо ослободување на пареата под притисок. Брз излив на пареа ќе излезе од вентилот за ослободување на притисок. Кога пареата е целосно ослободена, уредот ќе биде подготвен за отворање.

Дали вентилот за ослободување на притисокот треба да биде лабав?

- Да. Лабавото вклопување на вентилот за ослободување на притисокот е намерно; овозможува брза и лесна транзиција помеѓу SEAL и VENT и помага во регулирање на притисокот со ослободување на мали количини на пареа за време на готвењето за да се обезбедат одлични резултати. Молиме уверете се дека е свртен колку што е можно подалеку кон позицијата SEAL при готвење под притисок и колку што е можно подалеку кон VENT позицијата кога брзо ослободување.

Единицата ш'скае и не достигнува притисок.

- Уверете се дека вентилот за ослободување на притисокот е свртен во позиција SEAL. Ако сте го направиле ова и сè уште слушате гласно ш'скање, тоа може да значи дека силиконскиот прстен не е целосно на место. Притиснете СТАРТ/СТОП за да го спречите готвењето и го отворете капакот. Притиснете силиконски прстен, осигурувајќи се дека е целосно вметнат и лежи рамно под прстенот. Откако ќе биде целосно инсталиран, треба да можете лесно да го влечете прстенот за да го ротирате.

Единицата брои нагоре отколку надолу.

- Циклусот на готвење е завршен и уредот е во режим "Задржи топло".

Колку време е потребно на уредот за да се намали притисокот?

- Времето потребно за ослободување на притисокот зависи од количината на храна во единицата и може да варира од рецепт до рецепт. Секогаш се уверете дека пловниот вентил е спуштен пред да се обиде да го отстрани капакот. Ако на уредот му треба подолго време од нормалното за да се намали притисокот, исклучете го уредот и чекајте додека пловниот вентил падне пред да го отворите капакот.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ - ПРОДОЛЖЕНИЕ.

На екранот се појавува порака за грешка "ADD POT".

- Тенџере за готвење не е во основата на шпоретот. Тенџере за готвење е потребно за сите функции.

На екранот се појавува порака за грешка "ЗАТВОРИ КАПАК".

- Капакот е отворен и треба да се затвори за да започне избраната функција.

Пораката за грешка "ДОДАЈ ВОДА" се појавува на екранот кога се користи функцијата за пареа и притисок.

- Нивото на водата е премногу ниско. Додајте повеќе вода во уредот за функцијата да продолжи.

Пораката за грешка "БЕЗ ПРИТИСОК" се појавува на екранот кога се користи функцијата за притисок.

- Додадете повеќе течност во тенџере за готвење пред повторно да го започне циклусот на готвење под притисок.
- Уверете се дека вентилот за ослободување на притисокот е во позиција SEAL.
- Уверете се дека силиконскиот прстен е поставен правилно.

Се појавува "ERR" порака.

- Уредот не функционира правилно. Молиме најдете онлајн поддршка на ninjakitchen.eu.

На екранот се појавува порака за грешка "SLIDE".

- Поместете лизгач на посакуваната позиција пред да изберете функција за готвење.

На екранот се појавува порака за грешка "LOCK LID".

- Поместете лизгач во позиција ПРИТИСОК за да го заклучите капакот.

КОРИСНИ СОВЕТИ

- A** За постојано покафенување, уверете се дека состојките се наредени во рамномерен слој на дното на тенџерето без преклопување. Ако состојките се преклопуваат, не забравяјте да се протресете на половина од поставеното време за готвење.
- B** За помали состојки кои можат да паднат низ реверзибилната полица, препорачуваме прво да ги завиткате во пергаментна хартија или торбичка од фолија.
- B** Користете го режимот KEEP WARM за да ја задржите храната на топла, безбедна температура по готвење. За да се спречи исушување на храната, препорачуваме да го држите капакот затворен и да ја користите оваа функција непосредно пред сервирање.
- G** За да ја загреете храната, користете функција AIR FRI.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашиите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Нинџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие услови се однесуваат само на нашите гаранции - вашите законски права како купувач не се променети.

Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Мајна (Германија) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот на мало и вашиот договор со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина

треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Можете да најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или

белешка за испорака) За да се регистрирате онлајн,

молиме посетете www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абее.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Нинџа® прирачникот за упатство што се доставува со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба на неоригинални додатоци кои не се Ninja® genuine компоненти.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од страна на Ninja®).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Нинџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Каде можам да купам оригинални нинџа резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Нинџа кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на Нинџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Нинџа машини.

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се нинџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.



DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

FOODI und NINJA sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT BO KИHA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. FOODI and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

FOODI og NINJA er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. He Esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

FOODI y NINJA son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN KИHA

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

FOODI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. stampato во China

NERDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

FOODI en NINJA zijn geregistreerd handelsmerken van SharkNinja Operating LLC

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel. FOODI og NINJA er registrert varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC. COOK & CRISP, SMARTLID og SMARTLID SLIDER er varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC © 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. FOODI e NINJA são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC. © 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. FOODI ja NINJA ja SharkNinja Operating LLC in rekisteröity tavaramerkki.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

FOODI och NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Europe Ltd, Kati 1/2 Ndërtesa
3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds,
Angli, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

OL650EU_IB_MP_240206_MV1

SharkNinja Germany GmbH,
Rottfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main,
Gjermani
ninjakitchen.eu

NINJA® Foodi®

SmartLid me shumë soba

OL650EU

Udhëzime për
përdorim



FALEMINDERIT EMRI

për të blerë një tenxhere me shumë Ninja® Foodi® SmartLid



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit

Numri serik:

Data e blerjes: (Mbani llogarinë)

Dyqan për të blerë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 230V ~, 50Hz

watts: 1760 W

Vëllimi: 7.5L

Grupi i lëngshëm: 2

Presioni operativ: 40 kPa

Presioni maksimal (PS): 90 kPa

TIP: Modeli dhe numrat serialë mund të gjenden në etiketë me kodin QR në pjesën e pasme të pajisjes pranë kabllos së energjisë.




Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me mbeturinat e tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga landfillimi i pakontrolluar, ricikloni atë në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Riciklimi miqësor ndaj mjedisit.

MASAT E RËNDËSISHME MBROJTËSE

VETËM PËR PËRDORIM NË SHITËPI • LEXO TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT

PARALAJMËRIM

- 1 Për të eliminuar rrezikun e mbytjes për fëmijët e vegjël, hidhni të gjitha materialet e paketimit menjëherë pas shpaktimit.
 - 2 Kjo pajisje mund të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvoje ose njohurie, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje dhe udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet e përfshira.
 - 3 **MOS** e vendosni pajisjen në sipërfaqe të nxehta, duke përfshirë ose pranë një djegësi me gaz ose elektrik ose në një furrë të nxehtë.
 - 4 Kur përdorni këtë pajisje, siguroni të paktën 6 inç (15 cm) hapësirë sipër dhe nga të gjitha anët për qarkullimin e ajrit.
 - 5 **THJESHT** ngrini kapakun nga doreza në pjesën e përparme të pajisjes. **MOS** e ngrini kapakun nga pjesa anësore pasi do të lirohet avulli.
- 
- 6 **MOS** u përpini të hapni kapakun gjatë ose pas gatimit me presion derisa i gjithë presioni i brendshëm të jetë çliruar përmes valvulës së lehtësimit të presionit dhe njësisë të jetë ftohur pak. Hapeni kapakun menjëherë për të shmangur ri-presionin e enës së brendshme.
 - 7 Nëse mbulesa nuk zhblokohet për t'u hapur, kjo do të thotë se pajisja është ende nën presion. Çdo presion i mbetur mund të jetë i rrezikshëm. Lëroni njësinë të çlirojë presionin në mënyrë natyrale ose shtypni një buton lëshimi të avullit për të çliruar avullin. Kujdesuni shmangni kontaktin me avull për të shmangur djegiet ose lëndimet. Kur lëshohet avulli, paneli i kontrollit do të shfaqë një kapak OPN që tregon se kapaku mund të hapet. Nëse avulli nuk lëshohet kur valvula e lehtësimit të presionit zhvendoset për të ajrosur, hiqeni njësinë nga muri dhe lëroni njësinë të çlirojë presionin në mënyrë natyrale.
 - 8 Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësisë të fëmijëve. **MOS** lejoni fëmijët të luajnë ose të përdorin pajisjen. Kërkohe mbikëqyrje e ngushtë kur përdoret pranë fëmijëve.
 - 9 Ushqimi i derdhur mund të shkaktojë djegie të rënda. **MOS** lejoni që kordoni të varet mbi skajet e tavolinave ose sipërfaqeve të punës ose ta vendosni pajisjen mbi ose afër sipërfaqeve të nxehta, mbi ose pranë një djegësie me gaz ose elektrike ose sobë xhami ose në një furrë të ndezur.
 - 10 **MOS** e përdorni pajisjen pa një tenxhere gatimi në vend.
 - 11 **KURRË mos** e lidhni këtë pajisje me një ndërprerës të jashtëm të kohëmatësit ose me një sistem të veçantë telekomandimi.
 - 12 Përpara se të vendosni një tenxhere të lëvizshme në bazën e sobës, sigurohuni që tenxherja dhe baza e sobës të jenë të pastra dhe të thata duke e fshirë me një leckë të butë.
 - 13 Kur tenxherja e lëvizshme e gatimit është bosh, **MOS** e ngrohni për më shumë se 10 minuta. Kjo mund të dëmtojë sipërfaqen e gatimit.
 - 14 **MOS** e përdorni këtë pajisje për tiganisje të thellë.
 - 15 **MOS** i mbulonit valvulat e presionit.
 - 16 **MOS** kaurdisni ose skuqni me vaj gjatë gatimit me presion.

- 17 Duhet pasur kujdes gjatë pjekjes dhe skuqjes së mishit. Mbani duart dhe fytyrën larg enëve të gatimit në lëvizje, veçanërisht kur shtoni përbërës të rinj, pasi vaji i nxehtë mund të spërkat.
- 18 Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak. **MOS** e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç përdorimit të synuar. **NUK** për përdorim në një mjet në lëvizje ose varka. **MOS** e përdorni jashtë. Abuzimi mund të shkaktojë lëndim.
- 19 I destinuar vetëm për desktop. Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e pastër, dhe të thatë. **MOS** e vendosni pajisjen pranë skajit të tavolinës së punës gjatë funksionimit. **MOS** e vendosni pajisjen në një sobë elektrike.
- 20 **MOS** e përdorni pajisjen nëse kordoni ose spina është dëmtuar. Inspektoni rregullisht pajisjen dhe kordonin e rrymës. Nëse pajisja funksionon keq ose është dëmtuar në ndonjë mënyrë, ndaloni përdorimin e saj menjëherë dhe telefononi shërbimin ndaj klientit.
- 21 **GJITHMONË** sigurohuni që pajisja të jetë montuar siç duhet përpara përdorimit.
- 22 Përpara përdorimit, kontrolloni **GJITHMONË** valvulën e lehtësimit të presionit dhe valvulën notuese për bllokim ose pengesë dhe pastri nëse është e nevojshme. Ushqime të tilla si salca e mollës, boronicat, elbi margaritar, bollgur ose drithëra të tjera, bizelet, makaronat, makaronat, raven ose spageti mund të shkumëzojnë, të shkumëzohen dhe të spërkatën kur gatohen me presion, duke bllokuar valvulën e lehtësimit të presionit. Këto dhe ushqime të ngjashme (të tilla si perimet e thata, fasulet, drithërat dhe orizi) nuk duhet të gatohen në tenxhere me presion, përveç nëse ndiqet receta e ^{Foodi®} Foodi®.
- 23 Kur gatuar me presion që zgjerohet (si perime të thata, fasule, drithëra, oriz etj.) **MOS** e mbushni tenxheren më shumë se gjysmën e rrugës ose siç tregohet ndryshe në recetën ^{Foodi®} Foodi®.
- 24 **MOS** e mbulon kanalën e sipërm të ventilimit ose ajrin e pasmë kur kapaku është i mbyllur. Ai do të parandalojë edhe gatimin dhe mund të dëmtojë pajisjen ose të shkaktojë mbinxehje të saj.
- 25 Për të parandaluar rrezikun e shpërthimit dhe lëndimit, përdorni vetëm unazë silikoni Foodi® SmartLid. Sigurohuni që unaza e silikonit të jetë në vend dhe kapaku të jetë i mbyllur mirë përpara përdorimit. **MOS** e përdorni nëse është grisur ose dëmtuar. Zëvendësoni unazën silikoni përpara përdorimit.
- 26 **MOS** përdorni aksesore që nuk rekomandohen ose shiten nga SharkNinja. **MOS** vendosni aksesore në një furrë me mikrovalë, furrë dolli, furrë konvekcioni ose furrë konveccionale, ose në një pllakë qeramike, spirale elektrike, djegës me gaz ose skarë të jashtme. Përdorimi i aksesoreve që nuk rekomandohen nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose lëndim.
- 27 **GJITHMONË** sasinë maksimale dhe minimale të lëngjeve siç tregohet në udhëzimet dhe recetat.
- 28 Për të shmangur dëmtimet e mundshme nga avulli, vendosni pajisjen larg mureve dhe dollapëve gjatë përdorimit.
- 29 **MOS** përdorni **ASNJËHERË GATIMIN E NGËNDAJ** pa ushqim dhe lëngje në tenxheren e lëvizshme.
- 30 **MOS** e rregulloni pajisjen kur është në përdorim. Thjesht zhvendosni pajisjen rrëshqitëse në pozicionin **PRESSURE** për të parandaluar hapjen aksidentale të kapakut.

RUAJINI KËTO UDHËZIME

MASAT E RËNDËSISHME MBROJTËSE

VETËM PËR PËRDORIM NË SHTËPI • LEXO TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT

- 31 Parandaloni kontaktin e ushqimit me elementët ngrohës. **MOS** tejmbushni ose tejkaloni nivelin MAX të mbushjes së tenxhere dhe shportën ose pjatën Cook & Crisp. Mbingarkimi mund të shkaktojë lëndim ose dëmtim të pronës ose të ndikojë në përdorimin e sigurt të pajisjes.
- 32 **MOS** e përdorni këtë njësi për të gatuar oriz të menjëhershëm.
- 33 Tensioni i prizave elektrike mund të ndryshojë, duke ndikuar në performancën e produktit tuaj. Për të parandaluar një sëmundje të mundshme, përdorni një sondë për të kontrolluar nëse ushqimi është gatuar në temperaturat e rekomanduara.
- 34 Nëse pajisja lëshon tym të zi, fiken menjëherë dhe prisni që të ndalojë pirja e duhanit përpara se të hiqni tenxheren dhe shportën ose pjatën e gatimit.
- 35 **MOS** prekni sipërfaqet e nxehta. Sipërfaqet e pajisjes janë të nxehta gjatë dhe pas funksionimit. Për të parandaluar djegiet ose lëndimet, përdorni **GJITHMONË** jastëkë mbrojtës të nxehtësisë ose doreza të izoluara dhe përdorni doreza dhe pulla .
- 36 Duhet të tregohet shumë kujdes kur lëvizni një pajisje që përmban vaj të nxehtë ose lëngje të tjera të nxehta dhe/ose nëse tenxherja është nën presion. Përdorimi jo i duhur, duke përfshirë lëvizjen e sobës, mund rezultojnë me lëndime trupore si djegie të rënda. Kur përdorni këtë pajisje Për gatim nën presion, sigurohuni që kapaku të jetë i mbyllur mirë dhe i kyçur përpara përdorimit. Ushqimi është nën presion ekstrem gjatë gatimit me presion. Mosrespektimi i të gjitha udhëzimeve në lidhje me përdorimin e duhur të produktit mund të rezultojë në kontakt të paqëllimshëm me ushqime të nxehta ose lëngje nën presion, duke rezultuar në djegie të rënda.
- 37 Kur pajisja është në punë, avulli i nxehtë lëshohet përmes portës së shkarkimit. Poziciononi njësinë në mënyrë që ajrimi të mos drejtohet në kabllon e rrymës, prizat elektrike, dollapët ose pajisje të tjera. Mbani duart dhe fytyrën në një distancë të sigurt nga ventilimi.
- 38 **MOS** ndërhyini, çmontoni ose hiqni ndryshe valvulën notuese ose montimin e lehtësimit të presionit.
- 39 Kur përdorni cilësimin SOW COOK, **GJITHMONË** kapakun të mbyllur.
- 40 Djegie të rënda mund të vijnë nga avulli dhe ushqimi i nxehtë në enën e brendshme. Mbajini **gjithmonë** duart, fytyrën dhe pjesët e tjera të trupit larg valvulës së heqjes së presionit përpara ose gjatë lehtësimit të presionit dhe kur hapni kapakun pas gatimit.
- 41 Ena e gatimit, shporta ose pjata e gatimit dhe krisper nxehe jashtëzakonisht gjatë procesit të gatimit. Shmangni avullin dhe ajrin e nxehtë kur hiqni tenxheren dhe shportën ose pjatën e gatimit nga pajisja dhe vendosini **GJITHMONË** në një sipërfaqe rezistente ndaj nxehtësisë pas heqjes. **MOS** prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit.
- 42 Një enë gatimi e lëvizshme mund të jetë jashtëzakonisht e rëndë kur është plot me përbërës. Duhet pasur kujdes kur ngrini një tenxhere nga baza e sobës.
- 43 **MOS** i prekni aksesoret, përfshirë sondën (nëse përfshihet në model), gjatë ose menjëherë pas gatimit, pasi ato nxehe jashtëzakonisht gjatë procesit të gatimit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet personale, kini **GJITHMONË** kujdes kur përdorni produktin. Përdorni vegla me krahë të gjatë dhe jastëkë mbrojtës për ngrohje ose dorashka të izoluara të furrës.
- 44 Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
- 45 Lërimi njësinë të ftohet përpara se ta pastroni, çmontoni, shtoni ose hiqni pjesë dhe ta ruani.
- 46 Për ta fikur, fiken pajisjen, më pas hiqeni nga priza kur nuk është në përdorim dhe përpara se ta pastroni.
- 47 **MOS** e pastroni me jastëkë metalikë. Pjesët mund të copëtohen nga blloku dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar rrezik për goditje elektrike.

- 48 Ju lutemi referojuni seksionit të pastrimit dhe mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.
- 49 **Asnjëherë mos** e vendosni bazën e sobës në një makinë larëse enësh ose mos e zhytni në ujë ose ndonjë lëng tjetër.



Tregon leximin dhe rishikimin e udhëzimeve për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të konsiderueshme pronësore nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet.



Kini kujdes që të shmangni kontaktin me një sipërfaqe të nxehtë. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.




Vetëm për përdorim të brendshëm dhe shtëpiak.

RUAJNI KËTO UDHËZIME


PJESËT DHE AKSESORËT

Shtesa të përfshira

Raft i kthyeshëm me 2 shtresa



Shporta e gatimit




Difuzor i shkëputshëm




Enë gatimi e
lëvizshme 7.5L



Teneqe me
shumë përdorime




Rrëshqitësi
SmartLid




Mbulesa e
sobës

Doreza e kapakut

Paneli i kontrollit



Baza e
sobës




Mbulesa e
njësisë

Kapaku anti-
fogging

Elementi i
ngrohjes



Kunja
metalike





Unaza e
silikonit

Ventili
Dalja e ajrit

Lehtësimi i presionit
Valvula
Vrima dhe vula

Kapaku i
sobës


Koleksionisti i
kondensimit



SHËNIM: Në këtë produkt
mund të përdoret vetëm një
unazë silikonit specifike për
multi-kuzhinierët SmartLid.
Nuk mund të përdoren
unaza të tjera silikonit

UDHËZIME TË INSTALIMIT TË AKSESORËVE

COOK & CRISP BASKET



- A Për të hequr diffuserin e pastrimit, nxirrni 2 tehe diffuser nga hulla e shportës, dhe pastaj tërhiqeni diffuserin poshtë fuqishëm.

SHËNIM: Diffuseri ndihmon në rrjedhjen e ajrit dhe duhet të instalohet gjithmonë në shportë para përdorimit.

- B Për të palosur shportën e gatimit dhe për ta mbajtur të freskët, vendoseni shportën sipër diffuserit dhe shtypeni fort.

GRILA E KTHYESHME ME 2 NIVELE

Pozita më e lartë

Pulë e pjekur në skarë, biftek, peshk dhe më shumë.




Pozicioni i poshtëm

Perime me avull.



Vendosja e 2 niveleve

Rritni kapacitetin tuaj të gatimit duke gatuar në të dy nivelet.




- A Me raftin e kthyesëm në pozicionin e poshtëm (treguar më sipër) vendoseni në pjatën e gatimit. Pastaj vendosni përbërësit në shtresën e poshtme.
- B Nëse të duhet një shtresë shtesë, shtojë raftin e sipërm duke rrëshqitur mbi dorezat në raftin e poshtëm siç tregohet më sipër.

DUKE PËRDORUR RRËSHQITËSIN SMARTLID

Rrëshqitësi ju lejon të kaloni mes mënyrave të gatimit dhe njofton kapakun se cilin funksion po përdorni.

- Presioni
- Modaliteti i kombinuar i avullit
- Fryer me ajër të nxehtë / Kuzhinier



SI TË HAPNI DHE MBYLLNI KAPAKUN

Përdorni levën e vendosur sipër rrëshqitësit për të hapur dhe mbyllur kapakun vazhdimisht. Ju mund të hapni dhe mbyllni kapakun kur rrëshqitësi është në modalitetin COMBI-STEAM dhe në pozicionin FRY/AIR FRY. Kur rrëshqitësi është në pozicionin PRESSURE, kapaku nuk mund të hapet. Nëse nuk ka presion në njësi, lëvizni rrëshqitësin në COMBI-STEAM ose në modalitetin AIR FRY/COOKER për të hapur kapakun.

SHËNIM: Kapaku nuk do të zhbllokohet derisa pajisja të ketë reduktuar plotësisht presionin. Rrëshqitësi i mençur nuk do të rrëshqasë në të djathtë derisa pajisja të ketë reduktuar plotësisht presionin. Njësia do të shfaqë "OPN LID" kur njësia të lirojë presionin



Ngrini kapakun vetëm nga doreza në pjesën e përparme të njësies. MOS e ngrini kapakun nga zona anësore, pasi do të lëshojë avull të nxehtë.

PËRDORIMI I PANELIT TË KONTROLLIT

FUNKSIONET E GATIMIT

PRESIONI: Gatuani shpejt ushqimin duke ruajtur butësinë.

VAKTET ME AVULL: Krijoni vakte të plota me prekjen e një butoni.

STEAM AIR FRY: Perime të freskëta dhe proteina me pak ose aspak vaj.

BAKE AVULLI: Piqni ëmbëlsira dhe ëmbëlsira të buta.

AIR FRY: Jep kruajtje ushqimi dhe kruajtje me pak ose aspak vaj.

GRILL: Përdorni nxehtësi të lartë për të karamelizuar dhe ushqim kafe.

BAKE: Përdoreni pajisjen si furrë për pjatat e pjekura dhe shumë më tepër.

DEHIDRATONI: Dehidratoni mishrat, frutat dhe perimet për snacks të shëndetshëm.

SEAR/SAUTÉ: Përdoreni pajisjen si sobë për pjekjen e mishit, për të skuqur perimet, salcat që ziejnë, e më shumë.

AVULL: Gatuani me butësi ushqim delikat në zjarr të lartë.

KUZHINIERI I NGADALSHËM: Gatuani ushqimin në një temperaturë më të ulët për një periudhë të gjatë kohe.

KOS: Qumësht i pastëruar dhe i fermentuar për kosin kremoz të bërë në shtëpi.

MBANI NGROHTË: Kur përdorni avull, gatuani ngadalë dhe shtypni, njësia do të kalojë në KEEP WARM në fund të ciklit. Shtypni butonin KEEP WARM pasi funksioni fillon të çaktivizojë këtë tranzicion automatik.

SHËNIM: Nëse zgjat për 1 orë ose më pak, ora do të numërojë me minuta e sekonda. Nëse shkon për më shumë se 1 orë, ora do të numërojë vetëm me minuta. Kjo veçori do të skadojë pas 12 orësh.

BUTONAT E OPERACIONIT

SMARTLID SLIDER: Ndërsa lëvizni rrëshqitësin, funksionet e disponueshme për çdo mode do të ndizen.

DIAL: Pasi të keni zgjedhur një mode, përdorni cadran për të lundruar përmes funksioneve të disponueshme derisa të zgjidhet funksioni i dëshiruar.

SHIGJETAT E MAJTA: Shtypini për të zgjedhur temperaturën e gatimit. Përdorni shigjetat e majta për të vendosur daljen e brendshme kur përdorni butonat PRESET dhe MANUAL.


SHIGJETAT E DJATHTA: Shtypini për të zgjedhur një kohë gatimi. Përdorni këto shigjeta për të vendosur ushqimin

Butoni START/STOP: Shtypni për të filluar gatimin. Shtypja e butonit ndërsa njësia gatuhet do të ndërpresë funksionin aktual të gatimit.

(POWER): Butoni i energjisë fik pajisjen dhe ndalon të gjitha mënyrat e gatimit.

PARA PËRDORIMIT TË PARË


- A Hiqni dhe hidhni materialin e paketimit, ngjitesit dhe shiritin nga pajisja.
- B Kushtojini vëmendje të veçantë udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur çdo dëmtim ose dëmtim të pronës.
- C Lani unazën e silikonit, kuzhinë amovible, tabakanë me shumë qëllime, shportën e gatimit dhe mprehësin, racionin e kthyeshem dhe mbledhësin e kondensimit në ujë të ngrohtë sapun, pastaj rinconi dhe thahuni mirë. KURRË mos e pastroni bazën e sobës, sondën dixhitale të gatimit ose kapakun e sondës (nëse përfshihet) në lavatriçe.
- D Unaza e silikonit është e kthyeshme dhe mund të futet në çdo drejtim. Fute unazën e silikonit rreth skajit të jashtëm të grilës me një unazë silikonit në pjesën e poshtme të kapakut. Sigurohuni që të jetë plotësisht i futur dhe të shtrihet i sheshtë nën mbajtësen e unazës së silikonit.
- E Përdorni utensil me krahë të gjatë dhe tamponë mbrojtës ose doreza furre të izoluar kur hiqni ushqimin.



INSTALIMI I KOLEKTORIT TË KONDENSIMIT

Për të instaluar kolektorin e kondensimit, tërhiqeni në hapjen në bazën e sobës. Nxirreni për ta hequr për larjen e duarve pas çdo përdorimi.


SHËNIM: Pas zierjes, sigurohuni që të zbrazni çdo ujë të tepërt të mbledhur në kolektorin e kondensimit.



HEQJA DHE RIINSTALIMI I KAPAKUT ANTI-SHKUMË

Kapaku anti-shkumë mbron valvulën e brendshme të kapakut të presuar nga bllokimi dhe mbron përdoruesit nga spërkatjet e mundshme të ushqimit. Ajo duhet të pastrohet me një furçë pastrimi pas çdo përdorimi.

Për ta hequr atë, mbani kapakun anti-reçel midis gishtit të madh dhe gishtit tregues të përkulur, dhe pastaj përdredhni kyçin e dorës në drejtim të orës. Për ta riinstaluar, vendoseni në vend dhe shtypni poshtë. Kontrolloni se kapaku anti-mjegull është në pozicionin e duhur para se të përdorni pajisjen.




SHËNIM: Para çdo përdorimi, kontrolloni se unaza e silikonit është e ulur mirë në unazën e silikonit dhe se kapaku kundër shkumës është i pajisur siç duhet në valvulën e lirimit të presionit.

PËRDORIMI I FUNKSIONET E PËRGATIMIT ME PRIRJE


TESTI I UJIT: FILLIMI I GATIMIT TË PRESIONIT

Këshillohet që përdoruesit për herë të parë të bëjnë testin e ujit për t'u njohur me gatimin me presion.

- A** Vendoseni tenxheren në bazën e sobës dhe shtoni 750ml ujë të temperaturës së dhomës në tenxhere.



- B** Mbylle kapakun dhe lëvize rrëshqitësin në pozicionin e PRESIONIT.



- C** Kontrolloni se valvula e lirimit të presionit është në pozicionin SEAL.




VULË
Për funksionet e presionit



VENT
Për të gjitha funksionet e tjera dhe të gjitha pozicionet e tjera të slider

SHËNIM: Valvula do të lirohet kur të instalohet plotësisht. Mos e detyroni valvulën mbi kreshtë.

- D** Përdorni shigjetën e djathtë poshtë për të rregulluar kohën në 2 minuta. Shtypni START / STOP për të filluar.



- E** Ky ekran do të tregojë "PrE" dhe një bar progresi që tregon se njësia është duke bërë presion. Kur pajisja është plotësisht e presuar, kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.



SHËNIM: Koha e presionit do të ndryshojë në bazë të sasisë dhe temperaturës së përbërësve, së bashku me nivelin e presionit të zgjedhur.

- F** Kur koha e gatimit arrin zero, njësia do të sinjalizojë dhe shfaqë "End" përpara se të lëshojë automatikisht avullin e presuar. Një zile paralajmëruese do të tingëllojë, duke treguar se valvula e lirimit të presionit do të hapet. Kur valvula e lirimit të presionit të hapet, avulli do të shpëtojë prej tij. Lëvize rrëshqitësin në të djathtë për të zhbllokuar kapakun. Pastaj hape kapakun.

SHËNIM: Njësia do të kalojë në modalitetin KEEP WARM dhe elementi i ngrohjes do të mbetet ndezur.

PËRDORIMI I FUNKSIONET E PËRGATIMIT NË PRIRJE - VAZHDIM

LEHTËSIMI I PRESIONIT NATYROR VS. ÇLIRIMI I SHPEJTË I PRESIONIT

NATYRORE: Kur gatimi i presionit të jetë i plotë, avulli do të çlirohet natyrshëm nga njësia ndërsa ftohet. Kjo mund të zgjasë deri në 20 minuta ose më shumë, në varësi të sasisë së lëngjeve dhe ushqimit në tenxhere. Gjatë kësaj kohe, njësia do të kalojë në modalitetin Keep Warm. Shtypni butonin KEEP WARM nëse doni të fikni modalitetin Keep Warm. Kur çlirimi natyror i presionit është i plotë, Pajisja do të shfaqë "OPN Lid".

SHPEJT: Përdoreni vetëm nëse receta juaj e kërkon. Kur gatimi i presionit është i plotë dhe drita KEEP WARM është ndezur, kthejeni valvulën e lirim të presionit në pozicionin VENT për të çliruar menjëherë presionin përmes valvulës.

Edhe pas lehtësimit natyror të presionit ose përdorimit të valvulës së lehtësimit të presionit, një pjesë e avullit do të mbetet në njësi dhe do të shpëtojë kur kapaku të hapet.



SHËNIM: Për ngarkesat më të mëdha ushqimore që kërkojnë më shumë depresurim, ju mund të lironi presionin duke lëvizur valvulën në pozicionin VENT.

SHTYPSHKRONJA


Me rritjen e presionit në njësi, ekranit i panelit të kontrollit do të shfaqë "PrE" dhe shufrat e progresit. Koha e presionit ndryshon në bazë të sasisë dhe temperaturës së përbërësve, si dhe lëngut në tenxhere. Për siguri, kapaku do të kyçet ndërsa njësia shtypet dhe nuk do të zhblokohet derisa presioni të lirohet. Gatimi do të fillojë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.

DUKE PËRDORUR FUNKSIONIN E PRESIONIT

Për të ndezur pajisjen, lidhni kordonin e energjisë në një prizë muri dhe pastaj shtypni butonin .

. Presioni

- A** Vendosni përbërësit dhe të paktën 250 ml lëng në tenxhere, si dhe çdo additiv të nevojshëm. MOS e mbushni tenxheren përgjatë vijës MAX PRESSURE.




SHËNIM: Njësia nuk do të ushtrojë presion nëse nuk ka mjaft lëngje.

SHËNIM: Kur gatuar oriz, fasule ose përbërës të tjerë që përhapen, mos e mbushni tenxheren më shumë se në gjysmë të rrugës.

- B** Mbyllni kapakun dhe pastaj kthejeni valvulën e lirim të presionit në pozicionin SEAL.



- C** Lëvizni rrëshqitësin në PRESION. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur Hi ose LO.



- D** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në incizime minutëshe në 1 orë, dhe pastaj në 5 minuta incizime nga 1 orë në 4 orë.

SHËNIM: Nëse zgjat për 1 orë ose më pak, ora do të numërohet me minuta e sekonda, nëse zgjat më shumë se 1 orë, ora do të numërohet vetëm me minuta.

- E** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin. Njësia do të fillojë të krijojë presion. Ekranin do të shfaqë "PrE" dhe një bar progresi. Kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë kur pajisja të jetë plotësisht e presuar.



SHËNIM: Koha e presionit ndryshon në varësi të presionit të zgjedhur, temperaturave aktuale të kuzhines dhe temperaturës/sasisë së përbërësve.

- F** Kur koha e gatimit arrin zero, kthejeni valvulën e lirim të presionit në pozicionin VENT.



SHËNIM: Pasi të mbarojë gatimi, mund të shtypësh KEEP WARM për të fikur modalitetin KEEP WARM. Ose shtyp butonin START/STOP.

- G** Kur pajisja shfaq "OPN Lid", presioni është zvogëluar dhe ju mund ta lëvizni rrëshqitësin në të djathtë për të hapur kapakun.


DUKE PËRDORUR FUNKSIONET E MODES COMBI-STEAM

Për të ndezur pajisjen, lidhni kordonin e energjisë në një prizë muri dhe pastaj shtypni butonin .

SHËNIM: Pozicioni i valvulës së lirimit të presionit nuk është i rëndësishëm. Mund të jetë në pozicionin SEAL ose VENT.


Vakte me avull

- A** Duke përdorur tiganin me shumë përdorime Ninja®, shtojini përbërësit sipas recetës. Vendosni një tigan në raftin e kthyeshëm (siç tregohet më poshtë). Sigurohuni që të ketë lëng në tenxhere për të krijuar avull, pastaj vendoseni raftin dhe tiganin në tenxhere. Mbylle kapakun.



SHËNIM: Për kapacitet shtesë, përdorni shtresën e sipërme. Shih faqen 65 për palosjen e një grille të kthyeshme me 2 nivele.


- B** Lëvizje rrëshqitësin në modalitetin COMBI-STEAM. Përzgjedhja e funksionit do të jetë prezgjedhur në MEALS STEAMED. Temperatura e paracaktuar dhe kohës do të shfaqen. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë midis hapave 5°C midis 150°C dhe 240°C.



- C** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në shtesat e minutës deri në 1 orë.
D Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
E Ekranit do të shfaqë "PrE" dhe një bar paraprak që tregon se njësia po gjeneron avull. Koha e avullit varet nga sasia e përbërësve në tenxhere.




- F** Kur pajisja të arrijë nivelin e duhur të avullit, ekranit do të shfaqë temperaturën e caktuar dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
G Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "End" për 5 minuta.



SHËNIM: Nëse ushqimi juaj kërkon më shumë kohë, përdorni shigjetat lart në të djathtë të ekranit për të shtuar kohë shtesë. Njësia do të kalojë paraxehjen.

Skuqje me avull në ajër të nxehtë


- A** Duke përdorur shportën Cook & Crisp ose rack të kthyeshëm, vendosini përbërësit sipas recetës dhe vendosini në tenxhere. Sigurohuni që të ketë lëng në tenxhere për të krijuar avull. Mbylle kapakun.
B Lëvizje rrëshqitësin në modalitetin COMBI-STEAM, pastaj përdor timonin për të zgjedhur STEAM AIR FRY. Temperatura e paracaktuar dhe parametrat e kohës do të shfaqen. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë në 5°C në mes të 150°C dhe 240°C.



- A** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në shtesat e minutës deri në 1 orë.
B Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
C Ekranit do të shfaqë "PrE" dhe hekurat e përparimit që tregojnë se pajisja po gjeneron avull. Koha e avullit varet nga sasia e përbërësve në tenxhere.




- F** Kur pajisja të arrijë nivelin e duhur të avullit, ekrani do të shfaqë temperaturën e caktuar dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- G** Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "End" për 5 minuta.




SHËNIM: Nëse ushqimi juaj kërkon më shumë kohë, përdorni shigjetat lart në të djathtë të ekranit për të shtuar kohë shtesë. Njësia do të kalojë paraxhejen.

Pjekje me avull

- A** Duke përdorur tiganin me shumë përdorime Ninja®, shtojini përbërësit sipas recetës. Vendosni një tigan në raftin e kthyesëm (siç tregohet më poshtë). Sigurohuni që të ketë lëng në tenxhere për të krijuar avull, pastaj vendoseni raftin dhe tiganin në tenxhere. Mbylle kapakun.



- B** Lëvize rrëshqitësin në modalitetin COMBI-STEAM, dhe pastaj përdor timonin për të zgjedhur STEAM ROAST. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë në 5°C incizime midis 105°C dhe 210°C.




- C** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në shtesat e minutës në 1 orë 15 minuta.

- D** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

- E** Ekrani do të shfaqë "PrE" dhe një bar progresi që tregon se njësia po gjeneron avull. Koha e avullit është 20 minuta.



- F** Kur parangrohja të përfundojë, ekrani do të shfaqë temperaturën e caktuar dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- G** Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe shfaqë "End" për 5 minuta.



SHËNIM: Nëse ushqimi juaj kërkon më shumë kohë, përdorni shigjetën lart në të djathtë të ekranit për të shtuar kohë shtesë. Njësia do të kalojë paraxhejen.


DUKE PËRDORUR FUNKSIONET E SKUQJES/GATIMIT TË AJRIT

Për të ndezur pajisjen, lidhni kordonin e energjisë në një prizë muri, pastaj shtypni butonin .


SHËNIM: Hapja e kapakut kur përdor Air Fry, Piqu, Grill ose Prove do të pakësojë kohën e gatimit. Mbylle kapakun për të vazhduar.

Skuqje e ajrit të nxehtë


- 1 Vendosni shportën e gatimit dhe raftin e freskët ose të kthyeshëm në tenxhere. Shporta duhet të ketë një shpërndarës të lidhur.



- 2 Shtojini përbërësit shportës së gatimit dhe një raft të freskët ose të kthyeshëm. Mbylle kapakun




- 3 Zhvendoseni rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER, dhe pastaj përdorni timonin për të zgjedhur AIR FRY. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur temperaturën në 5°C incizime midis 150°C dhe 210°C.



- D Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në minuta deri në 1 orë.
- E Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- F Gjatë gatimit, ju mund të hapni kapakun dhe të ngrini shportën për të shkundur ose hedhur përbërësit në mënyrë të barabartë të kafesë, nëse është e nevojshme. Kur të mbarosh, ulë shportën përsëri në tenxhere dhe mbylle kapakun. Gatimi do të rifillojë automatikisht sapo kapaku të mbyllet.

SHËNIM: Për rezultate më të mira, rekomandohet të shkundni përbërësit periodikisht gjatë skuqjes së ajrit. Ju mund të hapni kapakun dhe të ngrini shportën për t'u tundur ose për t'i hedhur në përbërësit për të marrë ngjyrë kafe të barabartë. Kur të mbarosh, ulë shportën përsëri në tenxhere dhe mbylle kapakun fort. Gatimi do të rifillojë automatikisht sapo kapaku të mbyllet.




- 7 Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe "Fundi" do të mbyllë sytë 3 herë në ekran




Skarë


- A** Vendoseni raftin e kthyeshëm në tenxhere në një pozicion më të lartë në skarë ose ndiqni udhëzimet në recetën tuaj.



- B** Vendosini përbërësit në raftin e telave, pastaj mbyllni kapakun.



- C** Zhvendoseni rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER, dhe pastaj përdorni timonin për të zgjedhur GRILL.




SHËNIM: Asnjë rregullim i temperaturës nuk është i disponueshëm ose i nevojshëm gjatë përdorimit të funksionit Grill.

- D** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në shtesat e minutës në 30 minuta.

- E** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.


- F** Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të flash "End" 3 herë në ekran.



PËRDORIMI I FUNKSIONIT TË FRITESËS SË AJRIT / POTENCAVE - VAZHDIM

Pjekja


- A** Vendosni të gjithë përbërësit dhe përbërësit në tenxhere. Mbylle kapakun.
- B** Zhvendoseni rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER, dhe pastaj përdorni timonin për të zgjedhur BAKE. Vendosja e paracaktuar e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë në 5°C në mes të 120°C dhe 210°C




- C** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në incizime minutëshe në 1 orë, dhe pastaj në 5 minuta incizime nga 1 orë në 4 orë.
- D** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- E** Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe "End" do të shkrepë 3 herë në ekran.

Dehidratuar

- 1** Vendosni rack-un e kthyeshëm në tenxhere në pozicionin e poshtëm, dhe pastaj vendosni një shtresë përbërësish në rack.




- 2** Mbajeni shtresën e sipërme pranë dorezave të saj, vendosni poshtë mbi grilën e kthyeshme në pozicionin e treguar më poshtë. Pastaj vendosni një shtresë përbërësish në shtresën e sipërme dhe mbyllni kapakun.




SHËNIM: Për 5 nivele kapaciteti, përdorni mbajtësen e dehidratimit (të shitur veçmas) direkt në kuzhinë.

- 3** Zhvendosni rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER, pastaj përdorni timonin për të zgjedhur DEHIDRATIMIN. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur një temperaturë në 5°C incizime midis 40°C dhe 90°C.




- D** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në 15 minuta rritje nga 1 orë në 12 orë.
- E** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- F** Kur koha e gatimit arrin zero, pajisja do të sinjalizojë dhe "End" do të shkrepë 3 herë në ekran.



Sear/Sauté

- A** Shtoni përbërësit në tenxhere.
- B** Zhvendoseni rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER ose hapni kapakun, pastaj përdorni timonin për të zgjedhur SEAR/SAUTÉ. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur "LO 1", "2", "3", "4" OSE "HI 5."



SHËNIM: Nuk ka rregullim kohor në dispozicion kur përdoret veçoria Sear/Sauté.

- C** Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.
- D** Shtypni START/STOP për të fikur funksionin SEAR/SAUTÉ. Për të kaluar në një funksion tjetër gatimi, shtypni START/STOP për t'i dhënë fund funksionit të gatimit, pastaj përdorni rrëshqitësin dhe zgjidhni për të zgjedhur funksionin e dëshiruar.

SHËNIM: Ju mund ta përdorni këtë veçori me kapakun e hapur ose me kapakun e mbyllur.


SHËNIM: GJITHMONË përdorni enë gatimi jo-ngjitëse në kuzhinë. MOS përdorni enë metalike pasi ato do të gërvishtin kasafortën jo ngjitëse të tenxheres.

SHËNIM: SEAR/SAUTÉ do të mbyllet automatikisht pas 1 ore për "4" dhe "Hi 5" dhe 4 orë për "Lo 1", "2" dhe "3."


PËRDORIMI I FUNKSIONET E SIGURISË / SPORTËS - VAZHDIM

Avull (avull)

- 1 Shtoni 250 ml lëng (ose një sasi të specifikuar nga një recetë) në tenxhere, pastaj vendosni rack-un e kthyeshëm ose shportën e gatimit me përbërës në tenxhere.



- 2 Zhvendoseni rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER, dhe pastaj përdorni timonin për të zgjedhur STEAM.



- C Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në shtesa nga 5 minuta deri në 30 minuta.
- D Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

SHËNIM: Nuk ka rregullim të temperaturës kur përdorni funksionin STEAM.

- 5 Njësia do të fillojë ngrohjen për të sjellë lëngun në një zierje. Ekranit do të shfaqë "PrE". Animacioni parangrohës do të shfaqet derisa njësia të arrijë temperaturën, dhe pastaj kohëmatësi i numërimit mbrapsht do të shfaqet në ekran.



- 6 Kur koha e gatimit të arrijë zero, njësia do të bip dhe "End" do të flash 3 herë në ekran.

Kuzhinier i ngadalshëm

- A Shtoni përbërësit në tenxhere. **MOS** e mbushni tenxheren përtej vijës MAX.
- B Lëviz rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER, Pastaj përdorni cadran për të zgjedhur SLOW COOK. Vendosija e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur "Hi", "LO" ose "bUFFET."

- C Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e gatimit në 15 minuta rritje deri në 12 orë.
- D Shtypni START/STOP për të filluar gatimin.

SHËNIM: Koha e Slow Cook bUFFET mund të rregullohet nga 2 deri në 12 orë; koha SLOW COOK HI Vendosija mund të rregullohet nga 4 deri në 12 orë.

- 5 Kur koha e gatimit arrin zero, njësia do të bip, automatikisht do të kalojë në KEEP WARM dhe do të fillojë numërimin.


SHËNIM: Pasi të mbarojë gatimi, mund të shtypni KEEP WARM për të fikur modalitetin KEEP WARM.

Kos

- A** Shtoni sasinë e dëshiruar të qumështit në tenxhere.

SHËNIM: Nëse preferoni pasteurizing, ftohje dhe shtimin e kulturave që nuk përdorin pajisjen, anashkaloni hapat 1-9. Në vend të kësaj, shtypni TEMP, zgjidhni "FER", shtypni TIME, zgjidhni kohën e dëshiruar të inkubacionit dhe pastaj shtypni START/STOP për të filluar.

- B** Mbylle kapakun.
- C** Zhvendoseni rrëshqitësin në AIR FRY/COOKER, pastaj përdorni timonin për të zgjedhur YOGURT. Vendosja e prezgjedhur e temperaturës do të shfaqet. Përdorni shigjetat lart e poshtë në të majtë të ekranit për të zgjedhur "YGT" ose "FER".



- D** Përdorni shigjetat lart e poshtë në të djathtë të ekranit për të rregulluar kohën e inkubacionit në 30 minuta incizime midis 6 dhe 12 orë.

SHËNIM: Zgjedhja më e gjatë do të rezultojë në një kos më të hollë me një konsistencë më të trashë. Përdorni 12 orë për të arritur kosin e stilit grek.

- E** Shtypni START/STOP për të filluar pasteurizing.
- F** Njësia E do të shfaqë "zierje" ndërsa pasteurizing. Kur temperatura e pasteurizimit arrihet, njësia do të sinjalizojë dhe shfaqë "COOL".



- G** Pasi qumështi të jetë ftohur, njësia do të shfaqë ADD dhe STIR në mënyrë të njëpasnjëshme dhe kohën e inkubacionit.



- H** Hapni kapakun dhe degrease majën e qumështit.


- I** Shtoni kulturat e kosit në qumësht dhe trazojeni për t'u kombinuar. Mbyllni kapakun dhe shtypni START/STOP për të filluar procesin e inkubacionit.
- J** Ekran do të shfaqë "FER" dhe c fillojë numërimin poshtë. Kur k inkubacionit të mbarojë, pajisja sinjalizojë dhe END do të kyçet në ekran. Pajisja do të tingëllojë minutë deri në 4 orë ose derisa fiket.



- K** Frigoriferizojeni kosin deri në 12 orë para se të shërbeni.

PASTRIMI DHE

Pastrimi: Larja e pjatave ose larja e duarve





Pajisja duhet të pastrohet mirë pas çdo përdorimi.

- A Hiqe pajisjen nga priza e murit para se ta pastrosh.
- B Për të pastruar bazën e sobës dhe panelin e kontrollit, fshijini me një leckë të lagur.
- C Në lavatriçe mund të lahen enë gatimi, tabaka me shumë qëllime, unazë silikonit, mbajtëse e ktheshme, shportë Cook & Crisp dhe diffuser amovible.

SHËNIM: KURRË mos e vendosni bazën e sobës në një lavaman ose zhyteni në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.

- D Valvula e lirimit të presionit dhe kapaku kundër mjegullës mund të lahen me ujë dhe sapun pjatash.
- E Nëse mbeturinat e ushqimit ngecin në enë e gatimit, në raftin e ktheshëm ose në shportën e gatimit dhe të freskët, mbusheni tenxheren me ujë dhe lejoni të treteni para se ta pastroni. Mos përdorni jastëkë për pastrim. Nëse është e nevojshme pastrimi, përdorni një pastrues jo abrasiv ose sapun të lëngshëm me një tampon najloni ose furçë.
- F Të gjitha pjesët thahen nga ajri pas çdo përdorimi.

Heqja dhe riinstalimi i unazës së silikonit



Për të hequr unazën e silikonit, tërhiqeni butësisht jashtë, pjesë për copë, nga mbajtësi i unazës së silikonit. Unaza mund të montohet me të dyja anët e drejtura lart. Për të riinstaluar, futni me kujdes unazën e silikonit nën grilë. Filloni me një seksion dhe punoni si në drejtimin e orës ashtu edhe në drejtim të kundërt derisa të keni punuar pjesën e fundit të unazës së silikonit nën grilë. Pjesa e fundit e unazës së silikonit është më e lehtë për t'u montuar kur është midis dy kunjave metalike (shih figurën sipër). Pas përdorimit, hiqni mbeturinat ushqimore nga unaza e silikonit dhe kapaku kundër mjegullës.

Mbajeni unazën e silikonit të pastër për të shmangur aromën. Nëse e lani në ujë të ngrohtë me ujë sapun ose në një lavatriçe, mund të hiqni erën. Por është normale që ajo të thithë erën e disa ushqimeve acide. Rekomandohet të keni në dorë më shumë se një unazë silikonit. Ju mund të blini unaza silikonit shtesë në ninjakitchen.eu.

KURRË mos e tërhiqni unazën e silikonit me forcë të tepër, pasi kjo mund ta deformojë atë dhe grilën dhe të ndikojë në funksionin e vulosjes së presionit. Unazat e silikonit me çarje, prerje ose dëmtime të tjera duhet të zëvendësohen menjëherë.


SHËNIM: Unaza e silikonit duhet të zëvendësohet me atë specifike të multikookerit Foodi® SmartLid.

MIRËMBAJTJA PASTRIMI I KAPAKUT


Ne rekomandojmë të kontrolloni pjesën e brendshme të kapakut dhe elementet e ngrohjes para se të gatuar me "funksionet e gatimit të lagur," të cilat përfshijnë gatim të ngadalitë, avull, skuqje/skuqje, presion, dhe të gjitha modes COMBI-STEAM. Nëse shihni mbeturina ushqimore ose grumbullim vaji, ne rekomandojmë pastrimin e njësies me avull (shih drejtimet më poshtë) dhe pastaj fshirjen e pjesës së brendshme të kapakut.

UDHËZIMET E PASTRIMIT:

A Mbusheni tenxheren me 750 ml ujë.




B Lëvize rrëshqitësin SmartLid në skuqjen/sobën e ajrit.



C Zgjidh STEAM dhe cakto kohën për 30 minuta. Shtyp START/STOP.

D Kur moti arrin ngrirjen dhe njësia ftohet, përdorni një leckë ose sfungjer të lagësht për të fshirë pjesën e brendshme të kapakut dhe elementet e ngrohjes.
KUJDES: Kur pastroni pjesën e brendshme të mbulesës, mos e prekni ventilatorin.



5 Përsëriteni hapat 3 dhe 4 sipas nevojës dhe të pastra sipas nevojës.

SHËNIM: Nëse njësia nuk hapet në fund të ciklit, njësia do të jetë e paracaktuar për të mbajtur WARM dhe elementi i ngrohjes do të vazhdojë të funksionojë.

UDHËZUES PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Pse i duhet kaq shumë presion njësisë sime? Sa kohë duhet për të krijuar presion?

- Koha e gatimit mund të ndryshojë në varësi të temperaturës së zgjedhur, temperaturës aktuale të tenxheres dhe temperaturës ose sasisë së përbërësve.
- Sigurohuni që unaza e silikonit të jetë plotësisht e vendosur dhe të jetë rrafshuar me mbulesën. Nëse instalohet saktë, duhet të jeni në gjendje ta tërhiqni lehtësisht unazën për ta kthyer atë.
- Sigurohuni që kapaku i presionit të jetë plotësisht i kyçur dhe valvula e lehtësimit të presionit të jetë në pozicionin SEAL gjatë gatimit me presion.
- Njësia nuk do të bëjë presion nëse nuk ka lëng të mjaftueshëm.

Pse koha po numëron kaq ngadalë?

- Ju mund të keni caktuar orë dhe jo minuta. Kur vendosni kohën, ekrani do të tregojë HH:MM dhe koha do të rritet/zvogëlohet në disa minuta.

Si mund ta di kur pajisja ka presion?

- Një shirit progresi do të shfaqet në ekran duke ngarkuar animacionin e ndërtesës për të treguar se njësia është duke ndërtuar presion.

"PrE" dhe dritat lëvizëse shfaqen në ekran kur përdorni funksionin e presionit ose të avullit ose çdo funksion të modalitetit Combi-Steam.

- Kjo tregon se njësia po ndërton presion ose po ngroh paraprakisht kur përdor avull ose presion. Kur pajisja të ketë mbaruar presionin e ndërtimit, koha juaj e gatimit do të fillojë të numërojë mbrapsht.

Ka shumë avull që vjen nga njësia ime kur përdor veçorinë Steam.

- Është normale që avulli të lëshohet përmes valvulës së lehtësimit të presionit gjatë gatimit.

Pse nuk mund ta hap kapakun pas presionit?

- Si veçori sigurie, kapaku nuk do të zhbllkohet derisa pajisja të jetë nën presion të plotë. Kthejeni valvulën e lehtësimit të presionit në pozicionin VENT për të çliruar shpejt avullin nën presion. Një shpërthim i shpejtë avulli do të dalë nga valvula e lehtësimit të presionit. Kur avulli të lirohet plotësisht, pajisja do të jetë gati për t'u hapur.

A duhet të jetë e lirshme valvula e lehtësimit të presionit?

- Po. Përshtatja e lirshme e valvulës së lehtësimit të presionit është e qëllimshme; lejon një kalim të shpejtë dhe të lehtë midis SEAL dhe VENT dhe ndihmon në rregullimin e presionit duke lëshuar sasi të vogla avulli gjatë gatimit për të siguruar rezultate të shkëlqyera. Ju lutemi sigurohuni që të jetë sa më larg që të jetë e mundur në pozicionin SEAL gjatë gatimit me presion dhe sa më shumë që të jetë e mundur në pozicionin VENT kur lirohet shpejt.

Njësia fërshëllehet dhe nuk arrin presion.

- Sigurohuni që valvula e lehtësimit të presionit të jetë kthyer në pozicionin SEAL. Nëse e keni bërë këtë dhe ende dëgjoni një zhurmë të fortë, kjo mund të nënkuptojë se unaza silikoni nuk është vendosur plotësisht. Shtypni START/STOP për të ndaluar gatimin dhe për të hapur kapakun. Shtypni unazën e silikonit, duke u siguruar që të jetë futur plotësisht dhe të shtrihet rrafsh nën unazë. Pasi të jetë instaluar plotësisht, duhet të jeni në gjendje ta tërhiqni lehtësisht unazën për ta rrotulluar.

Njësia numëron lart sesa poshtë.

- Cikli i gatimit ka përfunduar dhe pajisja është në modalitetin "Mbani ngrohtë".

Sa kohë i duhet pajisjes për të ulur presionin?

- Koha e nevojshme për të çliruar presionin varet nga sasia e ushqimit në njësi dhe mund të ndryshojë nga receta në recetë. Gjithmonë sigurohuni që valvula notuese të jetë ulur përpara se të përpiqeni të hiqni kapakun. Nëse pajisjes i duhet më shumë se normalja për të ulur presionin, fikeni pajisjen dhe prisni që valvula notuese të bjerë përpara se të hapni kapakun.

UDHËZUES PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE - VAZHDIM.

Një mesazh gabimi "SHTO POT" shfaqet në ekran.

- Një tenxhere gatimi nuk është në bazën e sobës. Kërkohej një tenxhere gatimi për të gjitha funksionet.

Një mesazh gabimi "CLOSE COVER" shfaqet në ekran.

- Kapaku është i hapur dhe duhet të mbyllet për të nisur funksionin e zgjedhur.

Mesazhi i gabimit "ADD WATER" shfaqet në ekran kur përdorni funksionin e avullit dhe presionit.

- Niveli i ujit është shumë i ulët. Shtoni më shumë ujë në pajisje për të vazhduar funksionin.

Mesazhi i gabimit "NO PRESSURE" shfaqet në ekran kur përdorni funksionin e presionit.

- Shtoni më shumë lëng në tenxheren e gatimit përpara se të fillojë sërish cikli i gatimit me presion.
- Sigurohuni që valvula e lehtësimit të presionit të jetë në pozicionin SEAL.
- Sigurohuni që unaza e silikonit të jetë vendosur saktë.

Shfaqet një mesazh "ERR".

- Pajisja nuk funksionon siç duhet. Ju lutemi gjeni mbështetje në internet në ninjakitchen.eu.

Një mesazh gabimi "SLIDE" shfaqet në ekran.

- Lëvizeni rrëshqitësin në pozicionin e dëshiruar përpara se të zgjidhni një funksion gatimi.

Një mesazh gabimi "LOCK LID" shfaqet në ekran.

- Zhvendoseni rrëshqitësin në pozicionin PRESSURE për të kyçur kapakun.

KËSHILLA TË DOBISHME

- Për skuqje të qëndrueshme, sigurohuni që përbërësit të vendosen në një shtresë të barabartë në fund të tenxhere pa mbivendosje. Nëse përbërësit mbivendosen, sigurohuni që të tundni gjysmën e kohës së gatimit të caktuar.
- Për përbërës më të vegjël që mund të bien nëpër raftin e kthyeshëm, rekomandojmë t'i mbështillni fillimisht me letër pergamene ose një qese me fletë metalike.
- Përdorni modalitetin KEEP WARM për të mbajtur ushqimin në një temperaturë të ngrohtë dhe të sigurt pas gatimit. Për të parandaluar tharjen e ushqimit, ju rekomandojmë ta mbani kapakun të mbyllur dhe ta përdorni këtë funksion pak përpara se ta servirni.
- Për të ngrohur ushqimin, përdorni funksionin AIR FRI.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

GARANCI E KUFIZUAR DY (2) VJET

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, përfitonit nga të drejtat ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi kaq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") sa që ju japim një garanci dyvjeçare të prodhuesit. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse është blerë në gjendje të re dhe të papërdorur. Këto kushte zbatohen vetëm për garancitë tona - të drejtat tuaja ligjore si blerës nuk preken.

Vini re se garancia 2-vjeçare është e disponueshme në të gjitha vendet e BE-së.

Kushtet e mëposhtme përshkruajnë kushtet paraprake dhe shtrirjen e garancive tona të cilat janë lëshuar nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Business Excellent Qendra 10. + 11 / Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) (ne ", " jonë" ose "ne"). Ato nuk prekin të drejtat tuaja ligjore ose detyrimet e shitësit me pakicë

dhe marrëveshjen tuaj me ta. E njëjta gjë vlen nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Një pajisje kuzhine shtëpiake është një investim i rëndësishëm. Makina juaj e re duhet të funksionojë siç duhet për aq kohë sa të jetë e mundur. Garancia me të cilën vjen është një konsideratë e rëndësishme - dhe pasqyron sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Mund të gjeni mbështetje në internet në www.ninjakitchen.eu.

Si mund ta regjistroj garancinë time?

Ju mund ta regjistroni garancinë tuaj në internet brenda 28 ditëve nga blerja. Për të kursyer kohë, do t'ju duhen informacionin e mëposhtëm për makinën tuaj :

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse disponohet)
- Data e blerjes së produktit (dorëzim ose shënim) Për t'u

regjistruar në internet, ju lutemi vizitoni

www.ninjakitchen.eu **E RËNDËSISHME**

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutemi mbajeni faturën gjatë gjithë kohës. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, do të na duhet një konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë. Dështimi për të paraqitur një faturë të vlefshme do të anulohet garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, mund të zgjidhni të merrni buletin tonë që përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re dhe lançimet e Ninja. Nëse e regjistroni garancinë tuaj në internet, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se ata kanë marrë të dhënat tuaja.

Për detaje të politikës sonë të privatësisë, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për dy vjet.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas gjykimit të Ninja) i produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe mjeshtëri (duke përfshirë tarifat e transportit dhe trajtimit). Garancia jonë është si shtesë e të drejtave tuaja ligjore si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëme aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi i pakujdesshëm, abuzimi, neglizhenca, neglizhenca funksionimi i pajisjes së kuzhinës që nuk është në përputhje me manualin e udhëzimeve Ninja® të dhënë me makinën tuaj.
- Përdorimi i pajisjes së kuzhinës për çdo gjë tjetër përveç përdorimit normal shtëpiak.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë montuar ose instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorimi i p arteve dhe aksesoreve që nuk janë Ninja® g komponentë origjinalë .
- Instalim i gabuar (përveç rasteve kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet ose modifikimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja ose agjentëve të saj, përveç rasteve kur mund të tregoni se riparimet ose modifikimet e bëra nga të tjerët nuk lidhen me defektin për të cilin po aplikoni garancinë.

Ku mund të blej pjesë këmbimi dhe aksesore origjinale të Ninja?

Pjesët e këmbimit dhe aksesoret Ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve të këmbimit Ninja, pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve për të gjitha makinat Ninja

Vini re se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-Ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.



Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**/

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Булеваро Глигоров бр.13, Скопје, Киро Глигоров 13

Тел/Факс: Тел/Факс: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisier:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisier:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисеп/Servisier:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантиа изјава на продавачот

-Гарантијот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантијот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан е исправно и функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настаната на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со сè што пишува во него

-За сите спорови врсани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантијот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Заменети делови, во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Замениети делови, во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Во текот на гарантниот рок на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценоник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при привземање на уредот вочии негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема а вакат.

2.задокожнително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрична напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задокожнително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на произведувачот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-кажничко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удар од гром и магнетни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание: влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:тонери, кетрици, глава на инк-чет принтери, ваљациза повлекување, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на КонтролаДистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shitësit

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkin blerësit)

-Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

-Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

-Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit. .

-Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shitësit ose në ambientet e shërbimit të dakordura nga personat e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kësaj garancie.

-Shitësi merr përsipër që në rast anekse për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristikë të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

-Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim.

-Pjesët e ndërhuara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do t'ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

-Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

-Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

- Blerësi është i detyruar të:
1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, pakëtimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumat e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim jo profesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, medieve të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harrxhese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fisheshtë, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dymve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Kontrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi jo profesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специфики i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Tesla ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на TCL ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatësit për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Tesla фриџидери, шопрети, машини за перење, машини за сушење, машини за садови и вградин апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Tesla аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Tesla микробранови печки и мали кукни апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovallë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi муси 6 месеци/ Garancia e musit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батери на скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брч, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Вок, четка за заби,прожектор,Humidifier,чајник,сензор,вага, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и греални 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, Mjetet, fën për flokë, fisheshtë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektore, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit .peshore, Mi Camera, toçak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrehje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физично лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

